

ТП ревизија ВИТАНОВА – Струмица

ИЗВЕШТАЈ

**Од Ревизијата на финансиските извештаи за 2018 г.
На ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп**

Струмица, Април, 2019

ТП ревизија ВИТАНОВА – Струмица

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ НА ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Извештај за финансиските извештаи

На ваше барање извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп, коишто го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2018, како и Извештајот за сеопфатна добивка за периодот, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на друштвото. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се доволно и соодветни за да даат основа за нашето ревизорско мислење.

ТП ревизија ВИТАНОВА – Струмица

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти финансиската состојба на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп, заклучносо 31 декември 2018 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за другиправни и регулаторни барања

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп за годината што заврши на 31 декември 2018 год.

Во Струмица, 22.04.2019 год.

Во име на

ТП Ревизија ВИТАНОВА-Струмица

Кети Витанова, Овластен ревизор



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2018 ГОДИНА

СОДРЖИНА:

Страна

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Извештај за сеопфатна добивка за 2018 година	2
Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2018 година	3
Извештај за паричните текови за 2018 година	4
Извештај за промените на главнината за 2018 година	5
Белешки кон финансиските извештаи	6-28

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ За годината што завршува на 31 Декември 2018 и 2017 (во 000 ден)

01.01. - 31.12.

		2018	2017
Приходи од продажба	4	1.842.505	1.773.106
Останати оперативни приходи (добивка)	5	54.154	54.425
Промени на залихите на готови производи и производството во тек		6.824	22.267
Потрошени материјали и ситен инвентар	7	(752.333)	(735.948)
Набавна вредност на стоки и материјали	8	(359.037)	(323.602)
Услуги со карактер на материјални трошоци	9	(289.395)	(268.640)
Трошоци за депрецијација и амортизација	11	(191.009)	(148.988)
Нематеријални трошоци од работењето	12	(54.985)	(57.525)
Останати трошоци од работењето од редовни активности	13	(6.490)	(10.584)
Плати и надомести	10	(155.745)	(145.608)
Добивка/загуба од оперативно работење		94.489	158.903
Финансиски приходи	6	26.529	32.315
Финансиски расходи	14	(3.607)	(2.929)
Добивка/загуба пред оданочување		117.411	188.289
Данок од добивка	15	(9.562)	(9.695)
Добивка/загуба од редовно раб. по оданочување		107.849	178.594
Број на акции:		39.918	39.918
Заработка по акција (во денари)	16	2.702	4.474

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

*Одговорен сметководител
Здравко Јорданоски*

*Директор
Сашко Самарџиоски*

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ на 31 Декември 2018 и 2017 (во 000 ден)

СРЕДСТВА		2018	2017
Долгорочни средства			
Материјални средства	17	805,892	901,814
Долгорочни финансиски средства	18	43,170	1,153
		849,062	902,967
Тековни средства			
Залихи	19	276,768	266,822
Побарувања за аванси во земјата	20	19,606	6,594
Парични средства и еквиваленти на	21	75,740	33,257
Побарувања од купувачи	22	245,964	220,922
Побарувања од државата и др.институции	23	1,417	47,944
Краткорочни оречени средства	24	695,428	792,745
Останати побарувања и АВР	24	12,708	5,494
		1,327,631	1,373,778
ВКУПНА АКТИВА		2,176,693	2,276,745

КАПИТАЛ И ОБВРСКИ

Капитал и резерви

Запишан основен капитал	25	305,262	305,262
Ревалоризациона резерва	ПГ	2,995	2,995
Резерви	ПГ	61,141	61,141
Акумулирана добивка/загуба	ПГ	1,505,820	1,450,241
Добивка за финансиската година	БУ	107,850	178,594
		1,983,068	1,998,233

Долгорочни обврски

26

Тековни обврски

Обврски спрема добавувачи	27	121,720	218,138
Обврски за аванси депозити и кауции	28		
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	29	67,080	52,795
Обврски према вработените	30	259	696
Останати краткорочни обврски, останати резервирања и ПВР	31	4,566	6,883
Краткорочни финансиски обврски	32		
		193,625	278,512

ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ

2,176,693 2,276,745

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител
Здравко Јорданоски

Директор
Сашко Самарџиоски

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ за годината која завршува на 31.12.2018 и 31.12.2017 (во 000 денари)

Готовински текови од деловни активности	2018	2017
Нето добивка/загуба после оданочување	107.850	178.594
Промени - Зголемување/намалување на :		
Залихи	(9.946)	(35.576)
Побарувања од купувачи	(25.042)	(17.267)
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	(13.012)	2.725
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	46.527	(43.312)
Побарувања од вработените	(7.214)	1.286
Останати краткорочни побарувања и АВР		
Обврски спрема добавувачи	(96.418)	79.496
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести за плата	14.285	(6.219)
Обврски кон вработените	(437)	(85)
Тековни даночни обврски		
Обврски по заеми и кредити	-	
Останати краткорочни обврски и ПВР	(2.317)	4.329
	14.276	163.971
Готовински текови од инвестициони активности		
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	53.905	(328.310)
	53.905	(328.310)
Готовински текови од финансиски активности		
Зголемување/намалување на краткорочни пласмани	97.317	73.661
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	-	
Зголемување/намалување на капиталот	(123.015)	(17.097)
	(25.698)	56.564
Зголемување/намалување на паричните средства	42.483	(107.775)
Парични средства на почеток на годината	33.257	141.032
Парични средства на крајот на годината	75.740	33.257

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител
Здравко Јорданоски

Директор
Сашко Самарџиоски

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Извештај за промена на главнината на 31 декември 2018 (во 000 денари)

Позиција	Основна главнина	Задржана добивка/ загуба	Добивка / загуба за годината	Резерви	Ревалор из ирана вреднос т	Вкупно
Состојба на 01.01.2018	305,263	748,663	880,171	61,141	2,995	1,998,233
Промена на сметководствени						-
Повторно утврдено с-до	305,263	748,663	880,171	61,141	2,995	1,998,233
Промени на капиталот за						-
Издавање /објавување на акционерски капитал						-
Дивиденди		(123,015)				(123,015)
Вкупна сеопфатна			107,850			107,850
Трансфер на задржана добивка доб.						-
Состојба на 31.12.2018	305,263	625,648	988,021	61,141	2,995	1,983,068
Состојба на 01.01.2017	305,263	748,663	718,674	61,141	2,995	1,836,736
Промена на сметководствени политики						-
Повторно утврдено салдо	305,263	748,663	718,674	61,141	2,995	1,836,736
Промени на капиталот во						-
Издавање /објавување на акционерски капитал						-
Дивиденди			(17,097)			(17,097)
Вкупна сеопфатна добивка за годината			178,594			178,594
Трансфер/пренос на задржана добивка						-
Состојба на 31.12.2017	305,263	748,663	880,171	61,141	2,995	1,998,233

Запишаниот капитал е 305.263 Илј.денари

Составен дел на овој биланс се и Сметководствениите политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител
Здравко Јорданоски

Директор
Сашко Самарџиоски

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Назив и регистрација:

Акционерско друштво ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА Прилеп

Форма на трговското друштво : АД

ЕМБС - 4071344

Седиште, телефон, е-маил

Седиштето на друштвото се наоѓа на ул. Цане Кузманоски-1

Тел: 048 421450

е-маил: pravnik@pripiv.com.mk

Дејност и вработени :

Основна дејност на друштвото е производство и промет на пиво и безалкохолни пијалоци. Покрај ова друштвото е регистрирано и за вршење на дејност според регистрацијата на друштвото.

- Вкупниот број на вработени на 31.12.2018 година е 250 вработени (2017; 255)

Основачи и одговорност:

Основачи на друштвото се :

1. Акционери согласно со акционерска книга

Вид на акции: обични

Број на издадени акции : 39.918

Номинална вредност на една акција 125 ЕУР

Запишан капитал : 4.989.750 ЕУР

Број на иматели 175 (2017; 156) и број на сопственички позиции 194 (2017; 201)

Овластувањата и одговорноста на акционерското друштво во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Сашко Самарџиоски, генерален директор и претседател на Управен одбор

Финансиските извештаи за 2018г. се одобрени за издавање од страна на Управниот одбор на 15.03.2019г.

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. Основа за составување на финансиските извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 2 до 28 и објаснувачките белешки кон нив, се составени во согласност со Сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија во Правилникот за сметководство (во понатамошниот текст сметководствени стандарди прифатени во Република Македонија). Се бара финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена политика.

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

Финансиските извештаи за годините кои завршуваат на 31 декември 2018 и 2017 година на Друштвото ги презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот на сите организациони единици (подружници) на територијата на Република Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2018 и 2017 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Финансиските извештаи за друштвото се поединечни.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Македонија и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност.

2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу.

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи, се конзистентни со оние применети при составувањето на финансиските извештаи за 2017 година, доколку поинаку не е наведено во натамошниот текст.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија бара од раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувањата и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајните сметководствени политики и соодветни објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година.

3.1. Приходи

Во согласност со прописите, приходите од работењето и останатите соодветни приходи се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното настанување. Ова значи дека приходите се мерат по објективна вредност на добиениот надоместок или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

3.1.1. Приходите од продажба на производи и услуги

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските рабати.

Приходот се признава во билансот на успех кога:

- На купувачот се пренесени значајни ризици и користи од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- Износот на приходите приходите може веродостојно да се измерат;
- Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат односно кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото
- Трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со трансакцијата може со сигурност да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.1.2. Исправка на побарувањата на товар на трошоците

За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

3.1.3. Приходите од продажба на кредит

Приходите од продажба на кредит се признаваат во целост во корист на вкупниот приход во периодот во кој испораката е извршена.

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

3.1.4. Останатите приходи

Останатите приходи претставуваат приходи кои не потекнуваат од основната дејност на Друштвото.

3.1.5. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати на депозити и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.2. Расходи

3.2.1. Трошоци на реализација и расходи

Трошоците на реализација ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се директно поврзани со остварената реализација (приход под точка 3.1.), и нивната висина е зависна од висината на реализацијата.

Трошоците се признаваат во зависност од степенот на извршување на датумот на сочинување на билансот.

Општи, административни и трошоци на продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои не се директно поврзани со остварената реализација, што значи дека нивната висина е независна од висината на реализацијата.

Друштвото се придржува до следните критериуми при признавање на расходите:

- Расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- Расходите имат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- Кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавање на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанало обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

3.2.2. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

Ентитетот ги капитализира трошоците за позајмување кои можат да се припишат на стекнувањето, изградбата или производството на средство кое се квалификува, како дел од набавната вредност на тоа средство. Овие трошоци се капитализираат како дел од набавната вредност на одредено средство кога е веројатно дека тие ќе резултираат во идни економски користи за ентитетот и дека таквите трошоци ќе можат веродостојно да се измерат.

3.2.3. Пресметување на средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута на 31 декември 2018 и 2017 година се како следи:

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

	2018	2017
ЕУР	61.4950	61.4907
УСД	53.6887	51.2722

3.2.4. Данок на добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото. Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Даночната основа за пресметување на данокот на добивка претставува износот на добивката која се утврдува во даночниот биланс. Основата за пресметување на данокот на добивка се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночни от обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди. Искажаниот финансиски резултат од билансот на успех се зголемува за непризнаените расходи и помалку утврдени приходи утврдени со законот за данок на добивка.

Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2017: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времи разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

3.3. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3.4. Нематеријални и материјални вложувања

3.4.1. Недвижности постројки и опрема (НПО)

3.4.1.1. Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Последователно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво оштетување на вредноста. Во изминатиот период, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредуваше сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Модел на ревалоризација

објективна вредност на датумот на ревалоризација намалена за последователната акумулирана депрецијација и последователните акумулирани загуби поради обезвреднување. Ревалоризациите треба да се прават со достатна редовност за да осигураат дека сметководствената вредност материјално не се разликува од онаа која би била утврдена користејќи ја објективната вредност на крајот на периодот за известување.

3.4.1.2. Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2018 година во однос на 2017 година се следните:

Недвижнини	2,5-10%	2,5-10%
Деловен инвентар и Мебел	5-20%	5-20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%	25%
Телекомуникациска опрема и возила	20-25%	20-25%

Сите стапки се зголемени за 50% поради работа во две и три смени

3.7.Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

Потрошокот на сировини и материјали и стоки се води по просечни цени.

Доколку набавната вредност или цената на чинење е повисока од нето продажната вредност залихите се сведуваат на нето продажната вредност.

3.8. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва.

3.9. Вложувања во хартии од вредност

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположиви за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположиви за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка. Последователно, вложувањата расположиви за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.10. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачи сеотпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.11. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансисрање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансисрање.

3.12. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

(2) Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (трезорски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото. Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување. Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со нетрговски преноси (залог и сл) согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

(3) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

(4) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.4. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3.13. Наеми

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

3.14. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

3.15. Резервации и неизвесности

(1) Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот нанадоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

(2) Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3.16. Финансиски ризици и управување со финансиски ризици

3.16.1. Пазарен ризик

а) Ризик од курсни разлики

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Според ова Друштвото е изложено на можните флукутации на странските валути, кое е сепак ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чијвалутен курс се смета за релативно стабилен. Можниот ефект е даден во табелата подолу.

б) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукутира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

б) Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Друштвото нема користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека не постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но друштвото има депонирано(орочени) парични средства во две банки но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

3.16.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото.

Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски, Друштвото нема вакви проблеми во своето работење. Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.16.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба кон клиентите. Друштвото има значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Најголема концентрација на побарувањата во земјата (преку 46%) се кај единаесет дистрибутери и се обезбедени со банкарски гаранции, а кон поголемиот број на големите купувачи се води и политика на лимитирање на изложеноста.

Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото спроведува дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и сл. Друштвото има изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик со концентрација на побарувањата кај неколку дистрибутери во државата кои гарантираат со заложување на својот имот, банкарски гаранции или со лимитирање на изложеноста.

3.16.4. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на одобрување на овие финансиски извештаи, не е

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

извршена контрола на данокот од добивка за 2018 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход и придонеси на лични примања. Според ова, дополнителни даноци вослучај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност. Раководството на Друштвото нема сознанија или закани за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

3.16.5. Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

3.17. Утврдување на објективна вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и одтука за истите во моментот не се расположиви пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при пазарни услови.

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

3.18. Континуитет

Друштвото постојано врши анализа во однос на принципот на континуитет и не се очекуваат неусогласености и напуштање на работењето или дејноста во наредниот период. Во иднина се очекува зголемување на обемот на работа и продолжување на својата дејност согласно со принципот на континуитет

3.19. Финансиски инструменти

3.19.1. Ризик од финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење исклучиво со сопствени средства или незначајно задолжување кај своите добавувачи. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа, преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година е следната:

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Ризик од финансирање	во 000 денари	
	2018	2017
Краткорочни обврски	193,625	278,512
Пари и парични еквиваленти	75,740	33,257
Нето обврски (пари)	117,885	245,255
Вкупен капитал	1,983,068	1,998,233
% на задолженост	5.94	12.27

3.19.2. Ризик од девизна валута

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2018 и 2017 година по валути е следната:

3.19.2 Ризик од девизни валути

Средства во 000 ден	2018	2017
ЕУР	20,991	19,984
УСД		
	20,991	19,984

Обврски во 000 ден	2018	2017
ЕУР	6,110	116,559
УСД		
	6,110	116,559

Друштвото претежно е изложено на ЕУР. Изложеноста спрема ЕУР кај обврските ги вклучува и обврските по кредити од домашни банки кои имаат девизна клаузула и чија отплата во денари зависи од движењата на курсот на денарот во однос на Еурото.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

Средства	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2018	2017	2018	2017
ЕУР	(2,099)	(1,998)	2,099	1,998
УСД				
Нето Ефект	(2,099)	(1,998)	2,099	1,998

Обврски	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2018	2017	2018	2017
ЕУР	611	11,656	(611)	(11,656)
УСД				
Нето Ефект	611	11,656	(611)	(11,656)

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

3.19.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува во случај кога купувачите на Друштвото нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Побарувањата од купувачи се состојат од голем број на поединечни салда. Овие побарувања не се обезбедени со било какво обезбедување во форма на меници, гаранции или друг вид на колатерал. Најголема концентрација на побарувањата во земјата (преку 46%) се кај единаесет дистрибутери и се обезбедени со банкарски гаранции, а кон поголемиот број на големите купувачи се води и политика на лимитирање на изложеноста. Политика на друштвото е постојано следење на наплатата на побарувањата преку непосредни контакти со купувачите, а за несовесните следуваат опомена, предлози за извршување и на крај тужби.

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2018 е како што следува:

3.19.3 Кредитен Ризик

Структурата на побарувањата според нивна доспеаност на 31.12.2018 г е следната:

Во (000) денари	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања			
Доспеани побарувања			
- до 1 година	245,964		245,964
- од 1 до 3 години			
- над 3 години			

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2017 е како што следува:

Структурата на побарувањата според нивна доспеаност на 31.12.2017 г е следната:

Во (000) денари	Бруто износ	Исправка на	Нето износ
Недоспеани побарувања			
Доспеани побарувања			
- до 1 година	220,922		220,922
- од 1 до 3 години			
- над 3 години			

3.19.4 Ризик од промена на каматите

Друштвото е изложено на ризик од промените на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштво или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следува:

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

3.19.4. Ризик од промена на каматите

во 000 денари

	2018	2017
Финансиски средства		
<i>Некамаџоносни</i>		
- Парични средства	75.740	33.257
- Побарувања од купувачи	245.964	220.922
- Останати побарувања	33.731	60.032
	355.435	314.211
<i>Камаџоносни</i>		
- Орочени депозити	695.428	792.745
Вкупно финансиски средства	1.050.863	1.106.956
Финансиски обврски		
<i>Некамаџоносни</i>		
- Обврски кон добавувачи	121.720	218.138
- Останати тековни обврски	71.905	60.374
	193.625	278.512
<i>Камаџоносни со променлива камаџа</i>		
- Кредити од банки	-	-
Вкупно финансиски обврски	193.625	278.512

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 2% поени на каматните стапки на користените (земени) кредити и дадени депозити во банки. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

	Зголемување за 2% поени		Намалување за 2% поени	
	2018	2017	2018	2017
Земени кредити				
Дадени кредити (депозити во б-ки)	13.909	15.855	(13.909)	(15.855)
	13.909	15.855	(13.909)	(15.855)

3.19.5. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2018 година според нивната доспеаност:

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Ризик од ликвидност 2018	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	75,740				75,740
Купувачи		245,964			245,964
Останати побарувања			14,125		14,125
Дадени позајмици			19,606		19,606
Вложувања- орочени депозити			695,428		695,428
	75,740	245,964	729,159	-	1,050,863
Добавувачи		121,720			121,720
Кредити					-
Останати обврски		67,339	4,566		71,905
	-	189,059	4,566	-	193,625

Ризик од ликвидност 2017	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	33,257				33,257
Купувачи		220,922			220,922
Останати побарувања			53,438		53,438
Дадени позајмици			6,594		6,594
Вложувања- орочени депозити			792,745		792,745
	33,257	220,922	852,777	-	1,106,956
Добавувачи		218,138			218,138
Кредити					-
Останати обврски		53,491	6,883		60,374
	-	271,629	6,883	-	278,512

Други објаснувачки белешки

Овие белешки се изразени во 000 ден. освен ако не е поинаку наведено.

ПРИХОДИ

4.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	2018	2017
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	1,803,332	1,739,346
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во странство	24,034	23,954
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	15,139	9,806
ВКУПНО	1,842,505	1,773,106

5.ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	2018	2017
Приходи од наплатени отпишани побар. и од отпис на обврски	420	
Останати приходи од работењето	53.734	54.425
ВКУПНО	54.154	54.425

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

6.ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	2018	2017
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики	4,001	2,387
Приходи од орочени депозити	21,878	29,820
Приходи од вложувања во поврзани друштва		
Приходи од вложувања во неповрзани друштва	650	
Останати финансиски приходи		108
ВКУПНО	26,529	32,315

7.ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	2018	2017
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	612,023	620,287
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	1,106	869
Трошоци за енергија (за производство)	58,408	47,022
Трошоци за енергија (за администрација)	10,755	9,510
Трошоци за резервни делови, и материјали (за производство)	68,485	56,660
Трошоци за ситен инв., амбалажа и автогуми (за администрација)	1,556	1,600
ВКУПНО	752,333	735,948

8.НАБАВНА ВРЕДНОСТ	2018	2017
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	358,197	320,509
Набавна вредност на продадени нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење		
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и отпадоци	840	3,094
ВКУПНО	359,037	323,603

9.ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ	2018	2017
Транспортни услуги	67,781	48,746
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	2,343	2,291
Услуги за одржување и заштита	19,237	24,234
Наем - лизинг	17,012	14,419
Комунални услуги	6,192	5,634
Трошоци за истрачување на нови материјали	1,118	
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	160,139	162,074
Останати услуги	15,573	11,242
ВКУПНО	289,395	268,640

10.ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	2018	2017
Бруто-Плата и надоместоци на плата-производство	62,051	54,618
Бруто-Плата и надоместоци на плата-администрација	75,157	75,569
Трошоци за служ.патувања, исхрана и здравствени прегледи	13,815	12,883
Останати трошоци за вработените (отпремнини, јубилејни награди и регрес за ГО)	4,722	2,538
ВКУПНО	155,745	145,608

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

11. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА	2018	2017
Трошоци за амортизација (во производство)	140,461	107,083
Трошоци за амортизација (во администрација)	50,548	41,905
ВКУПНО	191,009	148,988

12. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО	2018	2017
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни		4.835
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци		
Надоместоци на членови на УО	14.391	16.405
Трошоци за спонзорства и донации	5.209	4.902
Трошоци за репрезентација	9.657	13.508
Трошоци за	1.828	1.871
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	1.618	2.018
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	1.184	1.192
Останати трошоци на работењето	21.098	12.794
ВКУПНО	54.985	57.525

14. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	2018	2017
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани		14
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	3.607	2.915
ВКУПНО	3.607	2.929

14. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	2018	2017
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва		14
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	3,607	2,915
ВКУПНО	3,607	2,929

15. Данок на добивка

При оданочувањето на добивката за 2018 и 2017 година како основа се зема финансискиот резултат во Билансот на успех корегирани за непризнаени расходи за даночни цели. Во продолжение ги даваме податоците за 2018 година со споредбени податоци за 2017 година

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

15. УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА	2018	2017
Финансиски резултати на Биланс на усѣх	117,411	188,289
Нейпризнаениѣ расходи за даночни	(21,792)	(91,341)
<i>Исплатени надоместѣоци на ѣрошоци и друѣ лични ѣримања од работѣен однос над уѣврдениоѣ износ</i>	19,653	4,721
<i>Трошоци за реѣрезениѣација</i>	8,691	12,163
<i>Парични и даночни казни, ѣенали и казнени камаѣѣи за ненавремена уѣлаѣѣа на јавни давачки и на ѣрошоци за ѣприсилна наѣлаѣѣа.</i>	279	4,344
<i>Друѣ усоѣласување на расходиѣѣ</i>	5,813	26,548
<i>Реинвестирана добивка</i>	(56,228)	(139,117)
Даночна основа	95,619	96,948
Пресметѣан данок на добивка	9,562	9,695
16. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	2018	2017
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	107,849	178,594
Нето добивка за годината	107,849	178,594
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	107,849	178,594
број на акции	2018	2017
Пондериран просечен број на обичните акции	39,918	39,918
Издадени обични акции на 1 јануари		
Пондериран просечен број на обичните акции на 31.12.	39,918	39,918
Основна заработувачка по акција (во МКД)	2,702	4,474

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА

17. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Други матер.сред. и Инв.во тек	Вкупно
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2018	26,011	356,464	2,929,956	384,545	3,696,976
Корекција				1,755	1,755
	26,011	356,464	2,929,956	386,300	3,698,731
Зголемување		42,647	419,911	95,000	557,558
Намалување		(6,158)	(62,999)	(458,687)	(527,844)
Салдо на 31 Декември 2018	26,011	392,953	3,286,868	22,613	3,728,445
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2018	-	242,192	2,557,563	(4,093)	2,795,662
Корекција			(9,260)	9,915	655
	-	242,192	2,548,303	5,822	2,796,317
Амортизација		6,441	184,568		191,009
Намалување		(1,886)	(62,999)		(64,885)
Салдо на 31 Декември 2018	-	246,747	2,669,872	5,822	2,922,441
<i>Нејќо сметк. Вред. на 01.01.2018</i>	26,011	114,272	372,393	388,638	901,314
<i>Нејќо сметк. Вред. на 31.12.2018</i>	26,011	146,206	616,996	16,791	806,004

Овој преглед не ги содржи финансиските вложувања во износ од 1.156Илј.ден и Вложувањата за купени акции во износ од 42.006Илј.ден.

17. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Други матер.сред. и Инв.во тек	Вкупно
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2017	24,110	342,095	2,764,046	113,584	3,243,835
Корекција		(2,872)	(2,360)		(5,232)
	24,110	339,223	2,761,686	113,584	3,238,603
Зголемување	1,901	17,241	187,196	458,918	665,256
Намалување			(18,926)	(187,957)	(206,883)
Салдо на 31 Декември 2017	26,011	356,464	2,929,956	384,545	3,696,976
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2017		238,225	2,426,876		2,665,101
Корекција		(2,296)	2,296	(4,093)	(4,093)
		235,929	2,429,172	(4,093)	2,661,008
Амортизација		6,263	142,725		148,988
Намалување			(14,334)		(14,334)
Салдо на 31 Декември 2017	-	242,192	2,557,563	(4,093)	2,795,662
<i>Нејќо сметк. Вред. на 01.01.2017</i>	24,110	100,998	334,810	113,584	573,502
<i>Нејќо сметк. Вред. на 31.12.2017</i>	26,011	114,272	372,393	388,638	901,314

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

18.ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	2018	2017
Вложувања во подружници и др. вложувања		
Удели во МакоПак-Ск	652	652
Вложување во БНТ	499	499
Исправка на вредноста на Вложувања во БНТ	(499)	(499)
Финансиски средства расположиви за продажба(акции)	42,007	
Други долгорочни вложувања	511	501
ВКУПНО	43,170	1,153

Финансиските средства расположиви за продажба се купени акции во Акционерските друштва Алкалоид,Комерцијална б-ка,Макпетрол, НЛБ Банка и Стопанска банка

ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

19. ЗАЛИХИ	2018	2017
Суровини и материјали на залиха	130,673	111,790
Залиха на резервни делови	46,940	50,095
Ситен инвентар во употреба	13,312	11,640
Амбалажа на залиха		5,230
Амбалажа во употреба	378,510	350,536
Автогуми на залиха и употреба	9,399	8,363
Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар, амбалажата и автогумите	(391,082)	(362,120)
Производство (изградба) во тек	22,397	20,402
Готови производи на склад	43,564	38,735
Залиха на трговски Стоки	23,055	32,152
19.СЕ ВКУПНО ЗАЛИХИ	276,768	266,823

20.АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

(За Сир.и мат.,рез.делови,Сит.инв.,амбалза и автогуми)

	2018	2017
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	19,606	6,594
ВКУПНО	19,606	6,594

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА , ЕКВИВАЛЕНТИ И ПОБАРУВАЊА

21.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2018	2017
Парични средства на трансакциски сметки во денари	74,548	31,838
Парични средства на девизни сметки и благајни	1,192	1,419
ВКУПНО	75,740	33,257

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

22.ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ	2018	2017
Побарувања од купувачи во земјата	243,598	219,032
Побарувања од купувачи во странство	20,991	19,984
Вредносно усогл.на побарувањата	(18,625)	(18,094)
ВКУПНО	-	245,964

23.ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА	2018	2017
Данок на додадена вредност	1,417	47,831
Побарувања за повеќе платен данок на доб., данок на вк.прих и данок на прих. платен на стр. правно лице (задржан		113
ВКУПНО	1,417	47,944

24.КРАТКОРОЧНИ ОРОЧЕНИ ДЕНАРСКИ СРЕДСТВА	2018	2017
Депозит во БНТ	681	681
Депозит во Стопанска б-ка	629,865	726,080
Депозит во Комерцијална б-ка		
Депозит во Шпаркасе б-ка	61,500	61,500
Други побарувања-(краткорочни пласмани)	3,252	4,010
ВКУПНО	695,298	792,271

24. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА И ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ И АВР	2018	2017
Останати побарувања од вработените		14
Откупени сопствени акции		1,044
Вредносно усогласување на краткорочни финансиски вложувања		(571)
Активни Временски Разграничувања	12,687	5,007
ВКУПНО	12,687	5,494

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

25. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ 2018	2017	2018	2017	2018
Бр. на акции	Бр. на акции	Бр. на акции	000 МКД	000 МКД
Обични акции со право на глас	39,918	39,918	305,262	305,262
Откупени сопствени акции	(17)		(1,044)	
Вкупно обични акции	39,901	39,918	304,218	305,262

Номиналната вредност на една акција изнесува 125 ЕУР.

Следните акционери имаат сопственост над 5% од акциите кои носат право на глас со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година:

Акционер:	2018	2017
Кирил Самарџиоски	62.63	62.63
Сашко Самарџиоски	5.01	5.01
Панде Самарџиоска	5.01	5.01
Комерцијална банка АД (старателска сметка)	6.87	7.73
Стопанска банка АД(старателска сметка)	6.28	8.15

Акционерскиот капитал на Друштвото претставува номиниран капитал кој се формира со издавање на хартии од вредност (акции) на акционерите. Друштвото има издадено само обични акции.

Обичните акции носат право на учество во распределбата на остварената добивка (дивиденда) и право на управување со Друштвото (право на глас)

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	во 000 денари	
27.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ	2018	2017
Обврски спрема добавувачи во земјата	115,610	101,579
Обврски спрема добавувачи од странство	6,110	116,559
Обврски од специфично работење		
ВКУПНО	121,720	218,138

29.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	2018	2017
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата		
Обврски по даноци и акцизи	50,830	38,304
Обврски за данок на непризнати расх. и помалку искажани приходи		
Обврски по основ на учество во резултатот	16,250	14,491
ВКУПНО	67,080	52,795

30.ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ	2018	2017
Обврски за плата и надоместоци на плата		696
Останати обврски спрема вработените(патни,дневни и др.)	259	
ВКУПНО	259	696

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

31.ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И КРАТКОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА и ПВР

	2018	2017
Останати краткорочни обврски	4,562	36
Пасивни временски Разграничувања	-	6,847
ВКУПНО	4,562	6,883

33.Поврзани субјекти:

во 000 денари						
Назив	Вид на поврзаност (друштво во сопственост на директорот, мнозинска сопственост на акционерите, раководството, вработените, итн)	Вид на деловниот однос (купувач, добавувач, кредитор и сл.)	салдо01.01 . 2018 (+/-)	промет должи	промет побарува	салдо31.12. 2018 (+/-)
Кирил Самарџиоски-сопственик на Пивар06 дооел	62.63% акциите во АД се се во негова сопственост	Договор за закуп. Добавувач	(1,008)	13,065	13,065	(1,008)
Сашко Самарџиоски	5.01% акциите во АД се се во негова сопственост					-
Панде Самарџиоска	5.01% акциите во АД се се во нејзина сопственост					-

34.Неизвесни обврски не постојат.

Хипотеки и обезбедувања не постојат

Гаранции

Примени се банкарски гаранции и хипотеки за обезбедување на наплатата од дистрибутерите.

35. СУДСКИ СПОРОВИ

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековни спорови. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

36. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2018 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на друштвото Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, одржано на 29.05.2019 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД РЕВИЗИЈАТА НА ФИНАНСИСКИТЕ
ИЗВЕШТАИ ЗА 2018 ГОДИНА**

I

СЕ УСВОЈУВА, Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за 2018 година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од ТП Ревизија Витанова Струмица.

II

Составен дел на Одлуката е Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за 2018 година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од ТП Ревизија Витанова Струмица.

III

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - ПРИЛЕП

Г О Д И Ш Е Н И З В Е Ш Т А Ј

**За работењето на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - ПРИЛЕП,
во периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.**

1. Основни податоци за Друштвото:

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - ПРИЛЕП како трговско друштво во последната судска регистрација е запишана односно усогласена според одредбите на Законот за трговски друштва и тоа во Основниот Суд во Битола (регистарски суд) со извршено регистраирање по Решение Т.рег. број 2769/99 од 12.01.1999 година.

Врз основа на податоците во Судот, а во согласност со Законот за едношалтерски систем и за водење на Трговскиот регистар и регистар на други правни лица, и Решението од Централниот Регистар Република Македонија, во кое по пренесувањето на податоците од Трговскиот регистар, во ЕДИНСТВЕНИОТ ТРГОВСКИ РЕГИСТАР за упис на субјектот се внесени следните податоци:

- Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС): 4071344,
- Целосен назив на правното лице: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп,
- Седиште: Ул. ЦАНЕ КУЗМАНОВСКИ бр.1 – Прилеп,
- Вид на правно лице: 05.5 Акционерско друштво,
- Големина на деловниот субјект: Голем,
- Овластување во правниот промет: За обврските створени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сите свои средства,
- Датум на основање: 11.05.1995 година,
- Датум на првична регистрација: 12.01.1999 година,
- Датум на упис во матичен регистар: 25.11.2004 година,
- Број на регистарска влошка: 01002471-4-03-000,
- Траење: Неограничено.

ОСНОВНА ГЛАВНИНА:

Основна главнина - Запишан капитал: 4.989.750,00 ЕВРА со целосно уплатен дел на капиталот во износ од 4.989.750,00 ЕВРА,

Вид на акции: Основната главнина изнесува 39.918 акции кои во целост се обични акции, со номинален износ на една акција од денарска противвредност на 125 ЕВРА.

Во текот на 2018 година структурата на акциите по број на иматели (поодделни акционери) има делумни измени во однос на 2017 год. па на 31.12.2018 година, според Акционерската книга добиена од Централниот депозитар за хартии од вредност на Р. Македонија, состојбата е како следува:

- приоритетни акции вкупна состојба од 0 акции,
- обични акции вкупно 39.918 и тоа акции во сопственост на акционери - физички лица од земјата и странство од 81,412% или 32.498 обични акции и акционери - правни лица од земјата и странство кои имаат 18,546% од акциите или 7.403 акции (со вкупен број на 39.901 акции со право на глас), а дел од 17 обични акции се сопствени акции на Прилепска Пиварница АД - Прилеп.

Основната дејност на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп е производство на пиво и во Заводот за статистика е распоредена под шифра на дејност 11.05 која одговара на шифрата на дејност 013112 според ЕКД.

Во извештајов се изнесени податоци, констатации и заклучоци кои не се детално изнесени во Годишната сметка и во финансиските извештаи или податоци кои не се воочливи во извештаите за 2018 год. Придржувајќи се до основните барања пропишани со Законот за трговските друштва и сметководствените стандарди во овој извештај, ќе бидат изнесени информации кои имале значајно влијание врз работењето и остварувањето на резултати на Друштвото во 2018 година, а можат да имаат и значајно влијание врз идното работење на Друштвото.

Книговодстваната состојбата на средствата и обврските во Прилепска Пиварница АД – Прилеп се усогласува со фактичката состојба најмалку еднаш годишно, а истото се утврдува со пописот (инвентаризацијата) на средствата и изворите на средствата извршен на крајот на деловната година односно за деловната 2018 год. со состојба на ден 31.12.2018 год. за што од Централната пописна комисија е донесен Извештај за извршениот попис (пописен елаборат) со состојба на 31.12.2018 год.

За работењето во деловната година што завршува на 31 Декември, односно за 2018 год. Друштвото ги состави и поднесе Годишната сметка и Даночниот биланс односно ги состави и поднесе Финансиските извештаи во следните обрасци и тоа:

- за Годишна сметка за 2018 год.:

- 1) Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба),
- 2) Биланс на успех (Извештај за добивка или загуба и Извештај за останатата сеопфатна добивка),
- 3) Државна евиденција - образец ДЕ,
- 4) Образец за структура на приходи по дејности – СПД,

- 5) Објаснувачки белешки кон Годишната сметка,
 - 6) Изјава од овластен застапник на Друштвото,
 - 7) Копија од Уверението за овластен сметководител издадено од ИСОС,
- За 2018 год. е поднесен Даночен биланс за оданочување со данок на добивка,
 - за Финансиски извештаи за 2018 год.:
 - 1) Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба),
 - 2) Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка),
 - 3) Извештај за паричните текови
 - 4) Извештај за промените во главнината на акционерското друштво.

Годишната сметка за 2018 година, Даночниот биланс за 2018 год. и Финансиските извештаи за 2018 год. во законскиот рок се доставени до надлежните органи - институции и тоа пропишаните соодветни обрасци поодделно до Централниот регистар на РМ, до даночниот орган УП – Дирекција за големи даночни обврзници – Скопје и до Македонска берза АД – Скопје.

Наведените Биланси и Финансиски извештаи за деловната 2018 год. се составен дел на овој Годишен извештај.

Во Годишната сметка за 2018 година и во Финансиските извештаи за 2018 год. искажани се постигнатите резултати кои, споредено со планираното, а имајќи ги во предвид услови за работа што владееа во текот на 2018 година, се оценети како соодветно поволни и позитивни резултати од работењето.

Условите за работењето што владееа во текот на 2018 год. не беа најповолни, а пред се заради порастот на цените на суровините и репроматеријалите, како на домашниот пазар така и на странските пазари од каде што, во најголем дел, се набавуваат суровините и репроматеријалите, промената на цените кај енергијата и горивата низ поголемиот дел од 2018 год. (со евидентиран пораст од 20,11% во однос на 2017 год.) и расходот по основ на отпис на нова амбалажа со пораст од 13,92% во однос на 2017 год. Врз остварувањата влијание имаа и не баш поволните временски услови во дел од годината кои директно влијаат на прометот/потрошувачката на производите и стоките од портфолиото на фирмата. На финансискиот резултат директно влијание имаше и расходот за амортизација на основните средства, со пораст од 28,20% споредено со 2017 год. а се должи на ставањето во употреба и пресметувањето на амортизација во 2018 год. на значителна по вредност нова инвестиција во градежни објекти и постројки/опрема за производство на производи.

Билансите кои се составен дел од Годишната сметка за 2018 год. по форма и по содржина и по податоците во нив одговараат на пропишаното со законските

прописи од даночната сфера во РМ, и усогласени според Меѓународните сметководствени стандарди.

Во Извештајов за работењето во 2018 год. се презентирани податоци кои ја отсликуваат успешноста во работењето на Друштвото во конкретните услови за работа со презентирање на нужните податоци и состојбите кои се детално изнесени во Билансот на успехот (Извештај за сеопфатна добивка) за 2018 година, а споредени со податоците и состојбите од Билансот на успехот за 2017 год., при што може да се утврди дека:

- вкупните приходи во 2018 год. од 1.923.188.279,00 ден. споредени со 2017 год. од 1.859.846.872,00 ден. се зголемени за 3,41%,

- вкупните расходи во 2018 год. од 1.805.776.930,00 ден. споредени со 2017 год. од 1.671.558.235,00 ден. покажуваат зголемување за 8,03% пред се заради неповолниот раст на цените на суровините, материјалите и зголемената вредност на енергијата и горивата низ поголемиот дел од 2018 год., зголемувањето кај резервните делови, зголемениот трошок за услуги и одржување пред се на транспортните услуги за дистрибуција на продадените производи и трг.стоки преку надворешен дистрибутер, зголемена вредност на трошоците на вработените, значително зголемените трошоци за амортизација заради ставањето во употреба и пресметувањето на амортизација во 2018 год. на значителна по вредност нова инвестиција како и зголемени останати нематеријални трошоци низ деловната 2018 год.

- остварената добивка пред оданочувањето во 2018 год. од 117.411.349,00 ден. во споредба со 2017 год. кога изнесуваше 188.288.637,00 ден. покажува намалување на добивката пред оданочување за 37,64%.

- нето добивката по оданочувањето во 2018 год. од 107.849.566,00 ден. во споредба со нето добивката во 2017 год. од 178.593.898,00 ден. покажува дека истата во деловната година е намалена за 39,61%.

Финансискиот резултат од работењето во 2018 год. е позитивен, односно остварена е добивка но во помала вредност од остварувањето во 2017 год. но истото не произлегува од неостварување на приходите (истите растат со 3,41% во однос на 2017 год.) него произлегува од зголемувањето на вредноста на расходите по погоре поконкретно наведените основи во кој со најголема вредност учествува амортизацијата но истата иако е расходна категорија сепак е вложување во иднината на друштвото.

Презентираниите резултати за работењето во деловната 2018 год. ја истакнуваат успешност во одржувањето на конкурентноста и виталноста на Друштвото во деловната година, а која е остварена пред се со производство и промет

на високо квалитетни производи како што се сопствените пива и тоа Златен даб (со квалитативно и квантитативно добра понуда во 2018 год. кај производот во стакло од 0,5 л. и 0,33л. како и лименките од 0,33л. и 0,5л. и во ПЕТ амбалажа од 1,5л.) и пивото Крали Марко (со квалитативно и квантитативно подобрена понуда во 2018 год. кај производот во стакло од 0,5 л. и во ПЕТ амбалажа од 1,5л. и ново во лименка од 0,5л.), безалкохолните газирани пијалоци од лиценцната програма на Пепси Кола во пакување од 1,25л. и 1,75л. како и безалкохолниот газирани пијалок од домашната програма Газоза во пакување од 1,25л. и 1,75л.

Презентираните резултати од работењето во 2018 год. се остварени и со учество на трговското работење односно остварениот промет пред се со брендовите Карлсберг и Туборг од Романија, со Књаз Милош од Србија и Винарија Стоби од Македонија со понуда од скоро целата палета на производи и нивните пакувања.

Квантитетот во прометот на производите и стоките, а пред се нивниот квалитет се оствари со задржување и остварување на стратегијата на непрестано и континуирано спроведување на политиката на инвестициони вложувања за современо и квалитетно производство на сопствените производи и прометот со квалитетни трговски стоки од познатите погоре наведени брендови.

Стратегијата на континуирано вложување во осовременување и модернизирање на производството но и дистрибуцијата на производите во деловната 2018 год. Друштвото ја има продолжило со извршено вложувања во набавка на нови средства преку инвестиции во тек. Дел од инвестиции се ставени во употреба во текот на 2018 год. и заедно со вложувањата кои се извршени директно при набавката, извршено е ставање во употреба на средства во вкупен износ од 462.557.695,00 ден., а од кои позначителни во вредност се по следните основи:

- износ од 42.647.326,00 ден. вложување во градежни објекти-недвижности,

- износ од 359.856.891,00 ден. за вложувања во нови постројки и опрема,

- износ од 60.053.478,00 ден. вложувања во друга опрема и средства од кои позначителни се вложувањата во средства за транспорт и врски износ од 12.002.380,00 ден., компјутерска технологија (во хардвер и софтвер) односно електронски и сметачки машини во вкупна вредност од 1.363.550,00 ден., погонски инвентар во износ од 1.557.360,00 ден. и вложувања во средства за поттикнување на прометот и продажбата на сопствените производи (разладни витрини, апарати за точење пиво, тенди и големи чадори) во износ од 44.624.868,00 ден.

Во инвестиции во тек на крајот на годината, а кои не се ставени во употреба, се евидентирани вложувања во тек во износ од 13.020.175,00 ден., од кои позначителните се по основ на:

- опрема за поттикнување на прометот и продажбата на сопствените производи (разладни витрини, апарати за точење пиво, тенди и големи чадори) во износ од 12.017.995,00 ден.

- вложување во компјутерска опрема која не е ставена во употреба во износ од 519.559,00 ден.

Наведените вложувања во материјални средства односно во инвестиции ставени во употреба и инвестиции во тек се извршени целосно на терет на сопствените средства (извор од акумулираните добивки и од амортизацијата) како од тековните средства така и од орочените заштеди во банки без при тоа Друштвото да се задолжува кај Банки и да ствара обврски и трошоци по основ на камати за користени кредити.

И за наредната деловна 2019 год. Прилепска Пиварница АД – Прилеп има планирано да го продолжи инвестициониот циклус кој континуирано трае повеќе години. Во 2019 год. планирани се инвестициски вложувања од околу 2.600.000 евра, а активностите во најголем дел ќе бидат насочени кон:

- инвестициско вложување за докомплетирање на процесот за дополнителна обработка на вода за производство на сопствените производи со вредност од 100.000 евра,

- инвестициско вложување во нова линија за производство на сопствени производи во нов вид пакување, кое би се одвивало во 2019 год. и во 2020 год. а од вкупната планирана инвестициска вредност од околу 4.000.000 евра во деловната 2019 год. планирано е да се вложат околу 2.000.000 евра,

- набавка на опрема за подобрување и зголемување на реализацијата на сопствените производи (фрижидери, витрини, големи чадори, апарати за точење и др.) во вкупна вредност од 400.000 евра,

- набавка на ИТ опрема во вредност од 100.000 евра.

Во Билансот на состојбата на 31.12.2018 год. искажана е состојбата на имотот (недвижности и опрема) со кој располага Прилепска Пиварница АД – Прилеп на крајот на деловната 2018 год. со следни вредности:

- Набавната вредност на материјалните средства (основни средства / недвижности и опрема) на 31.12.2018 год. изнесува 3.685.078.136,00 ден. и во однос на истата од 31.12.2017 год. од 3.291.564.698,00 ден. е поголема за 11,95% пред се заради значителната вредност на ново набавените средства во однос на продадените средства (кои претходно биле набавени и ставени во употреба) ,

- Сегашната вредност на основни средства - недвижности и опрема на 31.12.2018 год. изнесува 763.793.280,00 ден. и во однос на 2017 година од 496.402.743,00 ден. е поголема за 53,86%, а пред се заради драстично поголемата вредност на набавените средства кои се ставени во употреба во однос на продадените претходно набавени и ставени во употреба средства.

- Залихите на сировини, материјали, ситен инвентар, амбалажа, авто гуми, полупроизводи и производи, и стоките во 2018 година изнесуваат 276.767.994,00 ден., а споредбено со залихите по истиот основ од 2017 година во износ од 266.822.211,00 ден. покажуваат зголемување на вредноста на залихите за 3,73% или за 9.945.783,00 ден. што е одраз на потребата во одреден период да се обезбедат оптимални залихи во деловната година, а сепак до ниво кое од своја страна нема да го оптерети работењето на Друштвото во тековната 2018 год. со задржување на позитивен однос при управувањето со залихите на сировини, материјали, полупроизводи и производи и стоки во 2018 год.

Вкупната актива на Друштвото на крајот на 2018 година изнесува 2.176.692.635,00 ден. и истата во однос на вкупната актива на крајот на 2017 година од 2.276.744.690,00 ден. е намалена за 4,4% што, иако е евидентно мало намалување, сепак укажува на одржувањето на тенденцијата на позитивното и рационално менаџирање со активата (средствата односно имотот) на Друштвото.

Кај изворите на средствата (пасивата) од Билансот на состојбата за 2018 год. забележливо е дека долгорочните извори се исклучиво сопствени извори односно акционерски капитал, средства на резервите и акумулираните добивки. Во текот на годината нема никакви задолжувања со краткорочни или долгорочни кредити и сите втасани обврски, како по основ на долгорочните, така и по основ на краткорочните задолжувања, се измирувани навреме, според роковите на стасаност. Во однос на ликвидноста на Друштвото не се појавија никакви потешкотии или неможност да се сервисираат обврските во ниту еден ден од работењето во 2018 год.

Вкупната пасива во 2018 год. во износ од 2.176.692.635,00 ден. во однос на претходната 2017 година во износ од 2.276.744.690,00 е намалена за 4,4% и тоа исклучиво на терет на сопствените извори на средства кои се незначително намалени во тековната во однос на претходната година.

Во врска со извештајот за промените на капиталот и резервите на Друштвото нагласуваме дека: запишаниот капитал во Билансот на состојбата е усогласен со запишаниот акционерски капитал во Централниот регистар на Република Македонија и изнесува 305.262.427,00 денари (денарска противвредност на 4.989.750 ЕУР). Резервите се формирани во согласност со законските прописи и Статутот на Друштвото и изнесуваат 2.994.735,00 ден. и 61.141.399,00 денари, а останатиот износ на капиталот е од акумулирани добивки од претходни години

(средства за инвестиции и за проширување на материјалната основа на Друштвото) со состојба на 31.12.2018 год. во вкупен износ од 1.505.819.782,00 ден. кои во споредба со акумулираните добивки од претходни години со состојба на 31.12.2017 год. од 1.450.240.668,00 ден. покажува пораст од 3,83%.

Врз основа на наведените состојби кои го потврдуваат успешното работење на Друштвото, состојбите во вложувањата во инвестиции и одржувањето на активниот имот Управниот одбор ја прифати изготвената Годишна сметка и Финансиските извештаи за 2018 год. со искажана добивка по оданочување во износ од 107.849.566,00 ден.

Врз основа на тоа Управниот одбор предлага распоредување на добивката по оданочување и тоа:

- дел од добивката за вложување во инвестиции – реинвестирана добивка во износ од 107.849.566,00 ден.

Во продолжение на Годишниот извештај следат некои поважни напомени поврзани со тековното и идното работење на Друштвото:

1. Припремите за работење во наредниот период се извршени успешно, обезбедени се неопходните услови за нормално одвивање во процесот на производството и реализацијата, пред се во насока на продолжување на континуитетот на успешно работење на Друштвото во целост. На крајот на 2018 год. превземени се активности за реализирање на планираните инвестирања, со трасирани активности и за почетокот на 2019 год. за реализирање на планираното вложување за 2019 год. од околу 2,6 мил. евра како беше претходно наведено.

2. Финансирањето на новите инвестиции планирано е во целост да биде обезбедено од сопствени извори (од акумулирани добивки, а на терет на денарски средства на жиро сметките и орочените депозити исклучиво од тековните парични средства), а намерата за новите инвестирања е во значителна мера да се зголеми капацитетот за производство, проширување на палетата на производи со нови видови на пакувања и можностите за подобрување на квалитетот на производите, како и подобрување на прометот/реализацијата, а да притоа не се наруши тековната ликвидност на Друштвото. Охрабрување во однос на успешно извршување на планираните инвестиции и реалното финансиско покривање на инвестициите за 2018 год. дава пред се успешното, во најголем дел, реализирање на плановите во континуитет, и во деловната 2017 год. и во деловната 2018 год., како и евидентните финансиски придобивки што тие реализирани планови ги донесоа, конкретно во 2018 год. како една од стабилните деловни години.

Во текот на 2018 год. Прилепска Пиварница АД – Прилеп има вршено исплата на примања на членовите на Управниот одбор и на членовите на Надзорниот одбор и тоа по основ на надоместоци за членство и по основ на плата и надоместоци од плата во бруто вредности со пресметани и платени законски утврдените даноци и придонеси на примањата на сите лица кои ја извршувале функцијата и тоа:

- за примања на членовите на Управен одбор и членовите на Надзорен одбор во 2018 год. исплатен е бруто износ од 32.148.831,00 ден.

Во овој Извештај се презентирани сите релевантни состојби кои ја карактеризираа деловната активност и постигнатите резултати на Прилепска Пиварница АД – Прилеп во 2018 год., а во прилог на Извештајот се и сите Биланси и Финансиски извештаи како и други извештаи кои се предмет на разгледување и усвојување на Годишното собрание на акционери.

Во Прилеп, април 2019 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВЕН ОДБОР

/ Дипл.инж. КИРИЛ САМАРЦИОСКИ /

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 2 точка 1 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, одржанано на 29.05.2019 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП ЗА 2018 ГОДИНА**

I

СЕ УСВОЈУВА, Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2018 година.

II

Составен дел на Одлуката е Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2018 година.

III

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

**ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД -
ПРИЛЕП**

Г О Д И Ш Е Н И З В Е Ш Т А Ј

**За работењето на Службата на внатрешна ревизија на
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - ПРИЛЕП, во периодот од
01.01.2018 до 31.12.2018 година.**

Основни податоци за Друштвото:

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - ПРИЛЕП како Трговско друштво, е регистрирано во Основниот Суд во Битола (регистарски суд) по Решение Т.рег. број 2769/99 од 12.01.1999 година. Врз основа на добиено Решение од ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА Република Македонија, по пренесувањето на податоците од Трговскиот регистар, во ЕДИНСТВЕНИОТ ТРГОВСКИ РЕГИСТАР за упис на субјектот се внесени следните податоци:

- Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС): 4071344,
- Целосен назив на правното лице: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп,
- Седиште: Ул. ЦАНЕ КУЗМАНОВСКИ бр.1 – Прилеп,
- Вид на правно лице: 05.5 Акционерско друштво,
- Големина на деловниот субјект: Голем,
- Овластување во правниот промет: За обврските створени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сите свои средства,
- Датум на основање: 11.05.1995 година,
- Датум на првична регистрација: 12.01.1999 година,
- Датум на упис во матичен регистар: 25.11.2004 година,
- Број на регистарска влошка: 01002471-4-03-000,
- Траење: Неограничено.

Основна ГЛАВНИНА:

Основна главнина - Запишан капитал: 4.989.750,00 ЕВРА со уплатен дел на капитал од 4.989.750,00 ЕВРА, а во денарска противвредност од 305.262.427,00 ден.

Вид на акции: Во текот на 2018 година структурата на акциите по акционери е изменета, па на 31.12.2018 година според Акционерската книга добиена од Централниот депозитар за хартии од вредност на Република Македонија состојбата е како следува:

- обични акции вкупно 39.918 и тоа акции во сопственост на акционери - физички лица од земјата и странство од 81,412% или 32.498 обични акции и акционери
- правни лица од земјата и странство кои имаат 18,546% од акциите или 7.403 акции (со вкупен број на 39.901 акции со право на глас), а дел од 17 обични акции се сопствени акции на Прилепска Пиварница АД - Прилеп.

Основната дејност на Друштвото е производство на пиво и во Заводот за статистика е распоредена под шифра на дејност 11.05 која одговара на шифрата на дејност 013112 според ЕКД.

1. ВОВЕД

Службата за внатрешна ревизија во извештајов ги искажува планираните активности за деловната 2018 год., извршените прегледи, контроли и ревизии на поодделните аспекти во работењето на Друштвото како и резултатите од ревизијата, уочувањата на пропусти и слабости и препораките за подобрување на состојбите од работењето на Друштвото.

Преку извештајов целта е да се постигне објективна претстава за тоа во какви околности се одвиваше работењето во деловната 2018 година, да се стекне сознание за остварувањето на планираните контроли и ревизии на работењето во годината како и за тоа во кој правец, во која област од работењето да се насочи, да се даде акцент на идното работење на Службата за Внатрешна ревизија на Друштвото, а во интерес на подобрување на работењето на Друштвото.

Во извештајов, покрај стручната проценка, внатрешната ревизија на раководителите во Друштвото му презентира и дава препораки за подобрување на состојбата констатирана на крајот на деловната 2018 год., за минимизирање на слабостите и подобрувањата на ефикасноста во работењето за да станат поостварливи посакуваните резултати и состојби во работењето со намалување на ризичноста во тоа работење.

Во текот на деловната 2018 год. Службата за внатрешна ревизија не наиде на евентуални ограничувања или спречености во обавувањето на законски наложената функција (на пр. неизготвување или недоставување на предвидената документација, непрезентирање на расположивата документација за преглед, недостапност на вработените односно одговорните лица за проверка на одредени состојби и сл.). Внатрешната ревизија се спроведуваше согласно принципите на законитост, независност, непристрасност, доверливост и професионалност.

Во своето работење во текот на деловната 2018 год. Службата за внатрешна ревизија применуваше ревизорски методи како надгледување, потврдување, верификување, истражување, анализа и евалуација односно методи кои се во согласност со меѓународните стандарди и признаените професионални практики.

За да ги поткрепи наодите од ревизијата во однос на ревидираните процеси Службата за внатрешна ревизија вршеше увиди и обезбедуваше соодветни докази, а при контролата на постапките превземени од раководителите или извршителите вршеше проценка на нивниот квалитет и ефикасност, а врз основа на споредба помеѓу

контролираните цели во ревизиската програма и реалната состојба до која доаѓаше преку контрола, тестирање и испитување.

2. РЕЗИМЕ:

Службата за внатрешна ревизија во своето работење во 2018 год. ги имаше во предвид фактите дека состојбите во сметководството во однос на обработените документи, нивното евидентирање и изготвените финансиски извештаи објективно ги презентираат резултатите од работењето во 2018 год., ја претставуваат тенденцијата за успешно одржување на конкурентноста и виталноста на Друштвото во деловната 2018 год., а кои се остварени пред се со производство и промет на високо квалитетни производи како што се сопствените пива Златен даб и Крали Марко, безалкохолните газирани пијалоци од програмата на Пепси Ко, безалкохолниот газирани пијалок од домашната програма – Газоза.

Заради наведеното Службата за внатрешна ревизија во работењето во 2018 год. беше насочена кон проверка, проценка и ревизија на реалноста на искажаните состојби и извршените процеси, реалноста и исправноста во примената на сметководствените политики, евидентирани состојби во сметководството, стабилноста на финансиската состојба на Друштвото и можностите за нејзино нарушување, извршувањето на планираните инвестициски зафати и нивното влијание и можности за настанување на ризични ситуации во однос на финансиската стабилност на Друштвото како и реалноста на искажаните состојби од работењето на Друштвото во изготвените и поднесени финансиски извештаи за 2018 год.

Сметководствени политики:

На почетокот на деловната година Службата за внатрешна ревизија се ангажираше на преглед на позначајните сметководствени политики предвидени со актот на Друштвото, а применети во деловната 2018 год. во делот на приходите, расходите, нематеријалните и материјалните средства, побарувањата, обврските, паричните средства и др.).

Во текот на годината Службата за внатрешна ревизија континуирано вршеше контрола и пратење на воспоставената и новодонесената законска регулатива која има влијание врз елементите од сметководствената политика и нејзиното имплементирање во работењето на Друштвото при што не беа утврдени неусогласености помеѓу законската регулатива и елементите на позначајните сметководствени политики за 2018 год.

Во работењето на Друштвото во деловната 2018 год. не беше констатирана погрешна примена на предвидените сметководствени политики.

Сметководство:

- документација во сметководството

Во овој дел од работењето на Службата беа вршени прегледи и контроли на претставувањето на фактите во документацијата за превземените деловни дејствија – набавки на материјали и сировини, складиштување и оперирање со залихите, недовршеното производство - пиво, производство и складиштување на готовите производи, набавка и складиштување на трговските стоки, искажувањето на приходите и расходите од работењето и др.

Можностите или реалноста за евентуално евидентирање на нереални или лажни трансакции беше континуирано предмет на контрола на внатрешната ревизија, со посебен осврт на ревизија на дел од документацијата поврзана со можноста да бидат продуцирани кусоци односно вишоци кај залихите на сировини и материјали, производи и трговски стоки, а пред се од аспект да евентуалните кусоци настанат од злоупотреби и кражби или своеволно уништување или загуби кај средства односно кај сировини и материјали, резервни делови, производи, трговски стоки и др. Во овој дел од работењето на Службата не беа констатирано неусогласени помеѓу извршените дејствија за кои се изготвува документација и претставените дејствија во изготвената документација.

- циркулација на документацијата од продуцирањето до сметководството

Во делот на ревизија на процесот на циркулација на документацијата од местото на нејзино продуцирање или добивање, нејзина проверка и заверка и нејзино доставување до сметководството беше континуирано вршено проверка на обавувањето на тој процес со посебна анализа на можниот ризик од евентуален временски застој или каснењето на доставувањето на документацијата. При своето работење во 2018 год. Службата, а врз основа на дадената препорака во Годишниот извештај за 2017 год., за подобрување на циркулирањето на документацијата односно да се подигне степенот на ефикасност во континуираното циркулирање на документацијата, да се одржи но и да се подобри взаемната спрега и соработка на секторите во Друштвото, изврши повеќе тестирања и интервјуирања за наведената проблематика во 2018 год.

При контролата констативно е видливо подобрување на состојбата но во некои случаи е забележано дека во одреден период се јавува поголемо концентрирање на документација за обработка, пред се влезна документација – ф-ри од добавувачите, но и излезна документација како што се испратници и фактури од магацините на Дистрибутивните центри во Скопје и во Охрид, а што се должи, пред се за поновиот во употреба но и растечкиот по промет Дистрибутивен центар во Охрид, и тоа на зголемениот обем на документација за реализација на производите и стоките. Зголемениот обем на документација настанува заради зголемената реализација во

периодот пред позначајните празници во годината и секако во сезоната од мај до септември (летна и ударна сезона за реализација). Исто така обемот на работните дејствија во магацинското работење на влез на сировини и материјали и влезна документација за примени услуги најчесто се случува во периодите пред истекување на периодот за изготвување на даночните пријави за ДДВ, кога во зголемен обем се прима и обработува документација за даночните пријави низ 2018 год., а секако тоа е приметливо и во периодот после истекот на годината па до периодот за изготвување на Годишната сметка за деловната 2018 год. (во периодот од 01.01. до 15.03. кога се обработува документацијата за изминатата деловна година а воедно заради континуитет и незакасување треба да се обработи и тековната документација за тој период).

Во овој дел од работењето Службата за ревизија за деловната 2018 год. донесе проценка дека подобрувањето на циркулирањето на документацијата е резултат на превземените мерки за подобрување и подигнување на степенот на ефикасност во континуираното циркулирање на документацијата со што е постигната подобра взаемна спрега и соработка на секторите во Друштвото што продуцираат или примаат документација и ја доставуваат до секторот за сметководство и финансии, но истото од своја страна наметна потреба од проценка за доволноста на бројот на вработени во финансискиот сектор, по што ќе следи предлог за евентуално зголемување на бројот на извршителите во секторот.

- Евиденција во сметководството

Од страна на Службата за внатрешна контрола како битен елемент кој беше континуирано контролиран беше евидентирањето на претставените факти во конкретната документација доставена за евидентирање, со проценка на намерата и реализацијата на нивното реално евидентирање со посебен осврт на можностите за намерни или ненамерни грешки или пропусти во евидентирањето. Посебен ангажман Службата спроведуваше во процедурата - лоцирање, откривање и презентирање на евентуалните состојби на нереално претставување-евидентирање на состојбите и податоците од документацијата или евентуалните состојби на прикривање или изоставување на трансакции или документи од нивно евидентирање. Во работењето во 2018 год. Службата не утврди неусогласеност во однос на содржаните податоци во документацијата и евидентираниите податоци во сметководствената евиденција ниту пак евентуални состојби на прикривање или изоставување на трансакции или документи од нивно евидентирање.

Со ревизијата беа извршени прегледи и интервјуирања за да се констатира навременоста и точноста во евидентирањето на фактите и податоците од конкретната документација во сметководството, пред се имајќи го во предвид зголемениот обем на документација, по количина на документи и вредностни показатели, при што во конкретните услови е утврдена состојба во која навременоста на евидентирањето на документите нема доведено до драстични каснења, пропусти и грешки, но е евидентно

дека ризикот е реално присутен и е потребно подобрување на состојбата во делот на оптеретувањето со работните задачи по извршител, бројот на извршители во однос на вкупниот обем на работа во сметководството, и без оглед на сеуште не утврдените неусогласености во точноста и ажурноста во евидентирањето низ деловната 2018 год. истите ќе бидат препорака за внатрешната ревизија за наредната година. Истото се актуелизира од сознанијата добиени во првиот квартал од 2019 год. за потребата и намерата од отворање на еден или дури два дистрибутивни центри во два региона од земјата.

- користена хардверска опрема и софтверска поддршка

Во однос на техничката опременост со хардверска опрема и софтверска поддршка на работењето на Друштвото во делот на продуцирање на документација, нејзина проверка и нејзино евидентирање во сметководството Службата за внатрешна ревизија констатира одржување на високото ниво на опременост и тоа хардверска со редовно обновување и одржување на опремата како и софтверска со примена на постоечкото софтверско решение но проширено со дополнителни опции за нови делови од работењето (магацини, дистрибутивни центри и сл.) за целосен опфат на документите и податоците на секој дел од Друштвото (постоечки и новопроектирани дистрибутивни центри, подружници и сл.).

Наведената техничка опременост со хардверска и софтверска поддршка овозможува процесот на обработка на документацијата и нејзино евидентирање да бидат обавени во стабилен ритам во текот на 2018 год. при што не беа занемарени дополнителните проверки за да не дојде до одредено незапазување на предвидените рокови за целосно обработување на документите.

- Инвестиции

Службата за внатрешна ревизија во текот на деловната 2018 година вршеше континуирани контроли на процесите на инвестициони вложувања и нивното влијание на тековното работење и тековната ликвидност на Друштвото.

Во 2018 год. Службата вршеше контрола на извршените вложувања во набавка на нови средства за работа преку инвестиции во тек, а кои во целост се ставени во употреба во текот на 2018 год., а по основ на вложувања во градежно земјиште, вложувања во градежни објекти-недвижности, вложувања во нови постројки и опрема, вложувања во друга опрема и средства во кои најзначајни се вложувањата во постројки и опрема и вложувања во средства за поттикнување на прометот и продажбата на сопствените производи (разладни витрини, апарати за точење пиво, тенди и чадори) и не утврди неусогласености.

Службата вршеше контрола и на извршените вложувања - инвестициите во тек кои не се ставени во употреба во текот на 2018 год. при што не утврди неусогласености во однос на третманот на инвестициите дали се завршени и дали настанала обврската за нивно ставање во употреба.

- Финансирање

На Службата за внатрешна контрола предмет на поопширна контрола во 2018 год. беа вложувањата во материјални средства односно во инвестиции кои пред се се извршени со сопствени средства (од акумулираните добивки и од амортизацијата), а на терет на тековните средства и орочените заштеди, без при тоа Друштвото да се задолжува кај Банки и да ствара обврски и трошоци по основ на камати за користени кредити. Службата го контролираше финансирањето на новите инвестиции обезбедено од сопствени извори, а на терет на денарски средства на жиро сметките и орочените депозити, со проверка на основаноста на вложувањата во делот дали со новите инвестирања во значителна мера ќе се зголеми капацитетот за производство и можностите за подобрување на квалитетот на производите, а да притоа не се наруши тековната ликвидност на Друштвото.

Службата утврди дека во текот на годината нема никакви задолжувања на Друштвото со краткорочни или долгорочни кредити, а притоа сите втасани обврски се измирувани навреме, според роковите на стасаност. Во однос на ликвидноста на Друштвото не се констатираа никакви потешкотии во ниту еден ден од работењето во 2018 год.

- Финансиски извештаи и Годишна сметка

За работењето во деловната година што завршува на 31 Декември 2018 год. во Финансискиот сектор на Друштвото изготвена е Годишна сметка и изготвени се Финансиски извештаи за работењето и тоа: Биланс на состојба, Биланс на успех (Извештај за сеопфатната добивка) и Објаснувачки белешки, Даночен биланс за оданочување на добивката и непризнаените расходи и финансиските извештаи Биланс на состојба, Биланс на успех, Извештај за паричните текови/готовински тек и Извештај за промените во главнината и резервите на друштвото.

Службата за внатрешна ревизија утврди дека Билансите односно Финансиските извештаи и прилозите кои ја сочинуваат Годишната сметка како и Даночниот биланс за оданочување на добивката и непризнаените расходи се соодветно предадени во Централниот регистар на РМ, во даночниот орган УЈП – Дирекција за големи даночни обврзници - Скопје и во Македонска Берза АД – Скопје во законски предвидените рокови.

Во Извештајов за работењето на Службата за внатрешна ревизија во 2018 год. ги даваме проверените и потврдени состојби и податоци од работењето на Друштвото во 2018 год. и тоа како што се остварени:

- вкупните приходи во 2018 год. во износ од 1.923.188.279,00 ден.,
 - вкупните расходи во 2018 год. во износ од 1.805.776.930,00 ден. ,
 - добивка пред оданочувањето за 2018 год. во износ од 117.411.349,00 ден.,
- односно нето добивката по оданочувањето во износ од 107.849.566,00 ден.

Друштвото соодветно според законската регулатива го има пресметано данокот на добивка за работењето во 2018 год. во износ од 9.561.783,00 ден. и истиот преку аконтациите низ 2018 год. и дел од 2019 год. го има целосно уплатено и е констатирано побарување за повеќе уплатен данок на добивка по Даночниот Биланс во износ од 852.329,00 ден. за кој е известно дека ќе се користи за уплата/пребивање во наредните даночни периоди од 2019 год.

По извршените прегледи и контроли утврдено е дека во Билансот на состојбата се внесени проверените и потврдени состојби и податоци на:

- имотот (недвижности, опрема, залихи, побарувања, парични средства и др.) со кој располага Прилепска Пиварница АД – Прилеп односно вкупната актива на Друштвото на крајот на 2018 година која изнесува 2.176.692.635,00 ден.

По извршените прегледи и контроли утврдено е дека и изворите на средствата (запишаниот капитал, резервите, акумулираните добивки од претходни години, обврските и др. односно вкупната пасива на Друштвото на 31.12.2018 год. изнесува 2.176.692.635,00 ден.

По извршените прегледи и контроли на Билансите и Финансиските извештаи за работењето во 2018 год. Службата за внатрешна контрола дојде до идентичен Заклучок со заклучокот искажан од Ревизорската кука ТП Ревизија Витанова – Струмица која ја има извршено законски предвидената ревизија на Финансиските извештаи на Прилепска Пиварница АД – Прилеп за работењето во 2018 год., а во кој не утврди неусогласености во искажаните финансиски резултати согласно Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓународните стандарди за финансиско известување.

3. ПРЕПОРАКИ:

- дадени препораки

Во дел од работењето Службата дава препорака за продолжување на спроведувањето на мерките за подобрување на циркулирањето на документацијата односно да се задржи подигнатиот степен на ефикасност, да се одржи но и да се подобри взаемната спрега и соработка на секторите во Друштвото што продуцираат или примаат документација и ја доставуваат до секторот за сметководство и финансии.

Бидејќи со вршењето на внатрешната ревизија беше утврдена состојба во која навременоста на евидентирањето на документите нема доведено до драстични каснења, пропусти и грешки, но е евидентно дека ризикот е реално присутен и е потребно подобрување на состојбата во делот на оптеретувањето со работните задачи по извршител, бројот на извршители во однос на вкупниот обем на работа во сметководството, и без оглед на сеуште не утврдените неусогласености во точноста и ажурноста во евидентирањето низ деловната 2018 год. Внатрешната ревизија дава

препорака во наредната година да се продолжи ревидирањето во тој сегмент од работењето и да даде предлог за намалување но и целосно отклонување на воочениот ризик, а актуелизирано од сознанијата добиени во првиот квартал од 2019 год. за потребата од отворање на еден или дури два дистрибутивни центри во два региона од земјата.

Постигнатите резултати од работењето во 2018 год. укажуваат на позитивното и рационално менаџирање со средствата и имотот на Друштвото поради што Службата за внатрешна ревизија дава препорака да се продолжи со високиот степен на ангажираност и посветеност во работењето и за наредната 2019 год.

4. Следење на имплементирање на препораките и план за работа во деловната 2019 год.

Службата за внатрешна ревизија во планот за работа за 2019 год. внесе обврска за продолжување на спроведувањето на мерките за подобрување на работењето кое треба да биде извршено од страна на надлежните раководители во Друштвото, а за што во 2019 год. ќе изврши проверка и проценка на спроведувањето на предлозите и мерките за подобрување на состојбите и ќе презентира свој став во соодветните Извештаи. За деловната 2019 год. Службата за внатрешна ревизија планира да ги задржи насоките на своето делување од 2018 год. со тенденција за нивно проширување, деталзирање и ефектуирање.

Врз основа на претходно наведеното во однос на работењето на Службата за внатрешна ревизија презентиранио е убедувањето дека во овој Годишен Извештај се опфатени фактите и информациите кои ја карактеризираат континуираната активност на Службата за внатрешна ревизија во функција на задржување на бонитетот на Друштвото.

Согласно законските одредби Годишниот Извештај на внатрешната ревизија е предмет на разгледување и усвојување на Годишното собрание на акционерите на Друштвото, а за што истиот преку Надзорниот одбор ќе биде доставен до Собранието на акционери.

Во Прилеп, април 2019 год.

РАКОВОДИТЕЛ
на Службата за внатрешна ревизија

/ КАТЕРИНА МИТРЕСКА /

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, одржанано на 29.05.2019 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД СЛУЖБАТА ЗА ВНАТРЕШНА
РЕВИЗИЈА ЗА 2018 ГОДИНА**

I

СЕ УСВОЈУВА, Извештајот од Службата за внатрешна ревизија за 2018 година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп .

II

Составен дел на Одлуката е Извештајот од Службата за внатрешна ревизија за 2018 година на Прилепска пиварница А.Д.

III

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД
П Р И Л Е П

И З В Е Ш Т А Ј

Од Надзорниот одбор на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД
- ПРИЛЕП, за работењето од 01.01.2018 - 31.12.2018 год.

Надзорниот одбор на Прилепска Пиварница АД – Прилеп своето работење го извршуваше континуирано во текот на 2018 год. и во дел од 2019 год. во периодот по добивањето на Извештајот за работењето на Друштвото во 2018 год. изготвен од Управниот одбор на Друштвото, добивањето на Извештајот за извршената ревизија на финансиските извештаи за 2018 год. од избраната ревизорска кука како и изготвената и доставена Годишна сметка за 2018 год. заедно со Финансиски извештаи за 2018 год.

При извршувањето на надзорот и контролата над работењето на Друштвото во 2018 год. Надзорниот одбор ги спроведуваше обврските што произлегуваат од Законот за трговски друштва како и од донесените акти на Друштвото.

Информациите за работењето на Друштвото во 2018 год. Надзорниот одбор ги добиваше од Управниот одбор но и со присуство на состаноци на Управниот одбор, потоа од Финансискиот сектор и од другите сектори во Друштвото. Надзорниот одбор во текот на 2018 година согласно Законот за трговски друштва одржа 4 (четири) редовни состаноци на кои како точка на дневен ред го имаше разгледувањето на Билансот на успехот во Друштвото во редовни тромесечни периоди.

Во врска со работењето на Друштвото во 2018 година, во делот на управувањето и раководењето, поставените планови за производство, реализација и постигнување на финансиските резултати Надзорниот одбор констатира дека Друштвото оствари физички и финансиски показатели на обемот на производството над оствареното во претходната 2017 год. во однос на остварениот обем на производството и реализацијата на производите со остварен константен и зголемен обем. Реализацијата на целокупниот производствен асортиман на Прилепска Пиварница АД и реализацијата на трговските стоки во финансиски податоци покажува вредност од

1.923.188.279,00 ден. во 2018 год. која спрема реализацијата од 1.859.846.872,00 ден. во 2017 год. покажува пораст од 3,41%.

Надзорниот одбор констатира дека водењето на сметководството, искажувањето на приходите и расходите како и искажувањето на финансискиот резултат (добивката) се во согласност со даночните законски прописи во Р.Македонија, прописите за водење сметководство, Меѓународните сметководствени стандарди, донесените акти на Друштвото и донесените сметководствени политики.

На оваа констатација на Надзорниот одбор влијаеше доставениот и разгледан Извештај на внатрешната ревизија за работењето на Прилепска Пиварница АД – Прилеп за периодот 01.01.2018 до 31.12.2018 год. Наведениот Извештај од внатрешната ревизија Надзорниот одбор, согласно обврската од одредбите на ЗТД, го доставува до Собранието на акционери во прилог на овој Извештај за негово разгледување и усвојување.

Врз состојбите искажани во Годишната сметка и во Финансиските извештаи за 2018 година извршена е ревизија од овластената ревизорска куќа ТП РЕВИЗИЈА ВИТАНОВА – Струмица, од истата е доставен Извештај од ревизијата на финансиските извештаи за 2018 год. кој е примен и заверен на 22.04.2018 год. Во Извештајот на ревизорот е констатирано дека ревизијата е извршена во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија со користење на методи на проверување, испитување врз основа на тестови на докази со кои се искажуваат износите (документите), проценка на користените сметководствени принципи и значајните проценки релизирани од страна на менаџментот, а исто така и со севкупна изработка и презентација на финансиските извештаи.

Ревизорот, врз основа на вака извршената ревизија, даде мислење дека Билансот на состојбата, Билансот на успехот и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот на паричните текови/готовинскиот тек и Извештајот за промените во капиталот за деловната 2018 година даваат реална и објективна слика за финансиската состојба на Прилепска Пиварница АД – Прилеп со состојба на 31.12.2018 год., истите се во согласност со прописите за водење сметководство и Меѓународните сметководствени стандарди за известување кои се применуваат во Р.Македонија, одредбите на Законот за трговски друштва и другите законски прописи кои ја регулираат оваа материја во Р. Македонија.

Во врска со управувањето и раководењето на Управниот одбор и менаџерскиот тим со Друштвото Надзорниот одбор констатира дека тоа е

извршувано во согласност со законските прописи и актите на Друштвото, а превземените дејствија на менаџментот во сферата на деловните потфати даваат изразито позитивни резултати.

Оваа констатација Надзорниот одбор ја поткрепува со утврдените финансиски резултати во Билансите што ја сочинуваат Годишната сметка за 2018 година, а особено во Билансот на успехот, каде е утврдено дека:

- вкупните приходи во 2018 год. од 1.923.188.279,00 ден. во однос на вкупните приходи од 1.859.846.872,00 ден. во 2017 год. се зголемени за 3,41%, а вкупните расходи во 2018 год. во однос на 2017 год. се пораснати за 8,03% што е постигнато со домаќинско работење и е во рамките на објективното, а зголемувањето на расходите се должи пред се на зголемувањето на цените на репроматеријалите и енергенсите на домашниот и странскиот пазар од каде се набавуваат истите, зголемената цена на енергијата и енергенсите како и зголемената вредност на транспортни услуги за дистрибуција на производите и трговските стоки, како и во најголем дел на зголемената вредност на амортизацијата на основните средства во употреба во 2018 год.

- остварената добивка пред оданочувањето во 2018 год. изнесува 117.411.349,00 ден. додека во 2017 год. изнесуваше 188.288.637,00 ден. односно добивката е намалена за 37,64%, но сепак, заради одржаниот раст на вкупната реализација и неминовното зголемување на расходите од погоре наведените причини, е оценето дека остварениот резултат во деловната 2018 година - добивката е солидно остварување во не баш поволни услови за работа,

- нето добивката по оданочувањето во 2018 год. изнесува 107.849.566,00 ден. додека во 2017 год. изнесуваше 178.593.898,00 ден. односно добивката по оданочување е намалена за 39,61%, но сепак добивката во деловната година е оценета како солидна со оглед на околностите во кои е остварена како е претходно наведено, а истата во вкупниот приход учествува со 5,61% што претставува задоволително остварување на финансиски резултат во деловна 2018 година.

Во текот на 2018 год. Надзорниот одбор ја разгледа и предлог Одлуката за распределба на остварената добивка за 2018 год. донесена од Управниот одбор на Друштвото и тоа: дел од добивката за вложување во инвестиции (реинвестирана добивка) во износ од 107.849.566,00 ден. Предлог Одлуката ќе биде доставена на усвојување до Собранието на акционерите на Друштвото во текот на 2019 год.

Надзорниот одбор имајќи го во предвид законското значење на Годишниот извештај за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2018 год. од страна на Собранието на акционери, а во согласност со својата надлежност констатира, оценува и му предлага на Собранието на акционери како следи:

- констатира дека Извештајот на Ревизорската кука ТП РЕВИЗИЈА ВИТАНОВА – Струмица е квалитетно изготвен, во него не се констатирани приговори на изготвувањето на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2018 год. како и на нивната содржина и начинот на изготвување и обелоденување, па предлага Собранието на акционери да го усвои Ревизорскиот извештај на финансиските извештаи за 2018 год.,

- предлага Собранието на акционери да ја усвои Годишната сметка за 2018 година и да донесе Одлука како што е предложено од страна на Управниот одбор,

- предлага Собранието на акционери да донесе Одлука за распоредување на добивката за 2018 год. како што е предложено од Управниот одбор,

- ја оценува работата на членовите на Управниот одбор и изготвениот Извештај за работењето во 2018 год. како ПОЗИТИВНИ, па му препорачува на Собранието на акционери да го усвои поднесениот Извештај на Управниот одбор и да ја оцени работата на Управниот одбор како успешна.

Надзорниот одбор овој Извештај го изготви со активно учество и нужно внимание при надзорот и контролата над работењето во 2018 год. и смета дека Извештајов на Надзорниот одбор треба да биде усвоен од страна на Собранието на акционери и врз основа на така усвоениот Извештај на Надзорниот одбор да биде одобрено и работењето на членовите на Управниот одбор за деловната 2018 год.

Прилеп, април 2019 год.

НАДЗОРЕН ОДБОР,

АЛЕКСАНДАР ЧАТЛЕСКИ- Претседател _____

АЛЕКСАНДАР ДИМИТРИЈЕСКИ - член _____

МЕТОДИЈА САМАРЦИОСКИ – член _____

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 2 точка 1 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, одржано на 29.05.2019 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ВО
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП ЗА 2018 ГОДИНА**

I

СЕ УСВОЈУВА, Извештајот од Надзорниот одбор во Прилепска пиварница АД Прилеп за 2018 година.

II

Составен дел на Одлуката е Извештајот на Надзорниот одбор од Прилепска пиварница АД Прилеп за 2018 година.

III

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 2 точка 1 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на друштвото, одржанано на 29.05.2019 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ВО ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА
А.Д. ПРИЛЕП ЗА 2018 ГОДИНА

I

СЕ УСВОЈУВА Годишната сметка за 2018 година во Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, со остварени финансиски резултати од работењето и тоа:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Остварени приходи..... | 1.923.188.279,00 денари |
| 2. Остварени расходи..... | 1.805.776.930,00 денари |
| 3. Остварена добивка пред оданочување..... | 117.411.349,00 денари |
| 4. Данок од добивка..... | 9.561.783,00 денари |
| 5. Остварена добивка по оданочување..... | 107.849.566,00 денари |

II

Составен дел на Одлуката е Билансот на успехот, Билансот на состојбата и Даночниот биланс.

III

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

Предмет: Достава на Годишна сметка за 2018 година

Правен субјект : ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп


ЕМБС : 4071344

Во прилог Ви доставуваме Годишна сметка за период 01.01.2018 - 31.12.2018 година на следните обрасци:

- 1) Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба)
- 2) Биланс на успех (Извештај за добивка или загуба и Извештај за останатата сеопфатна добивка)
- 3) Државна евиденција-образец ДЕ
- 4) Образец за структура на приходи по дејности - СПД
- 5) Објаснувачки белешки кон годишната сметка
- 6) Изјава од овластен застапник
- 7) Копија од Уверението за сметководител / овластен сметководител, согласно Законот за сметководството, издадено од Институт на сметководители и овластени сметководители на РМ.
- 8) Вирман (уплатница)

Прилеп, 14.03.2019

Овластено лице,
Здравко Јорданоски



ИЗЈАВА

**под морална, материјална и кривична одговорност за точноста и
вистинитоста на податоците искажани во Годишна сметка и
Финансиски извештаи**

Јас Здравко Јорданоски, со ЕМБГ , како овластен застапник на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД – Прилеп со матичен број (ЕМБС) 4071344, изјавувам под морална, материјална и кривична одговорност дека податоците искажани во Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2018 година, се точни и вистинити.

Изјавил
Здравко Јорданоски





РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
**ИНСТИТУТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Врз основа на член 15 став (5) од Законот за вршење на сметководствени работи, Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија издава

У В Е Р Е Н И Е

за овластен сметководител

На **Здравко Драган Јорданоски** со ЕМБГ роден/а 19.03.1958 година во Прилеп, Р.Македонија му/й се издава уверение за овластен сметководител.

Број **0105975**

01.11.2016 година

Скопје



М.П.

Претседател

Институт на сметководители и
овластени сметководители на
Република Македонија

м-р Ленче Папазовска



1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА
3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ
4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ
5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ
6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ кон Годишната сметка за **2018 год.**

1. Општи информации кон Годишната сметка за 2018 год.

Назив на друштвото: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД – Прилеп

Форма на друштвото: 05.5 - Акционерско друштво

Седиште: ул. „Цане Кузманоски“ бр. 1, 7500 Прилеп, Р. Македонија

Регистрациони податоци: ЕМБС: 4071344, ЕДБ: 4021991109104

Позначајни дејности кои ги извршува:

- Претежна дејност 11.05 Производство на пиво и дополнителна под дејност: производство на безалкохолни пијалоци

Идентификација на поврзани субјекти:

- нема податоци за поврзани субјекти со позначително процентуално учество во сопственоста или управувањето

Број на вработени:

- во деловната 2018 год. просечниот број на вработени во годината е 250 лица.

Сопственичка структура:

- Едно физичко лице како доминантен сопственик со сопственост над 50% од акциите на акционерското друштво, а останатите акции се во сопственост на други физички и правни лица.

Други релевантни информации за друштвото:

- нема оценка дека други информации се релевантни за прикажување во Објаснувачките белешки.

2. Основа за подготовка на годишната сметка

- Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со МСФИ, а Годишната сметка е составена за друштвото известувач и истата не е консолидирана бидејќи за тоа нема основ.

3. Значајни сметководствени политики:

- Значајните сметководствени политики применети во пресметковниот период односно во деловната 2018 год. се во целост истите кои се применети и за работењето во 2017 год. , со влијание и на изготвувањето на Годишната сметка за тековната година

4. Користени проценки:

- При изготвувањето на Годишната сметка за 2018 год. во целост се користени информации кои влијаат на прикажаните вредности и состојби засновани на соодветна документација достапна до денот на изготвување на Год.сметка за 2018 год. а со незначително учество на проценки поради што не е створена потреба истите да се прикажуваат и посебно образложуваат.

5. Промена на сметководствените политики во деловната 2018 год.:

- Во деловната 2018 год. во целост се применувани сметководствените политики применувани и во 2017 год. без утврдена потреба за делумна или позначителна промена на сметководствените политики поради што и не се посебно образложени.

6. Управување со ризик

- Со ризиците во работењето на Друштвото во 2018 год. како што се кредитен ризик, пазарен ризик и ризик на ликвидност се управува на дневна основа заради заштита на друштвото, а соодветно на природата и големината на активностите на субјектот како и нивната сложеност во текот на деловната година.

Во продолжение е доставен образецот : Објаснувачки белешки за точките од 7. до 20.

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)	0			652000		652000
Зголемување				42518161		42518161
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)	0	0	0	43170161	0	43170161
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)	0					0
Амортизација						0
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2018 (тековна година)	0	0	0	43170161	0	43170161
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2018 (тековна година)	0	0	0	652000	0	652000
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)	0			652000		652000
Зголемување						0
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2017 (претходна година)	0	0	0	652000	0	652000
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)	0					0
Амортизација						0
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2017 (претходна година)	0	0	0	0	0	0
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2017 (претходна година)	0	0	0	652000	0	652000
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2017 (претходна година)	0	0	0	652000	0	652000

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)	26.010.700	356.463.108	2.321.913.715	378.274.271	3.082.661.794
Зголемување	0	42.647.326	359.856.891	72.624.617	475.128.834
Намалување	0	-6.158.311	-43.856.643	-437.878.714	-487.893.668
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)	26.010.700	392.952.123	2.637.913.963	13.020.174	3.069.896.960
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)	0	242.191.300	2.035.034.974	0	2.277.226.274
Амортизација	0	6.441.340	136.258.533	0	142.699.873
Намалување	0	-1.886.355	-43.856.642	0	-45.742.997
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)	0	246.746.285	2.127.436.865	0	2.374.183.150
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2018 (тековна година)	26.010.700	146.205.838	510.477.098	13.020.174	695.713.810
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2018 (тековна година)	26.010.700	114.271.808	286.878.741	378.274.271	805.435.520
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)	24.110.350	339.222.601	2.218.670.660	108.121.348	2.690.124.959
Зголемување	1.900.350	17.240.507	120.293.564	430.878.672	570.313.093
Намалување			-17.050.509	-160.725.749	-177.776.258
Салдо на 31 Декември 2017 (претходна година)	26.010.700	356.463.108	2.321.913.715	378.274.271	3.082.661.794
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)	0	235.928.524	1.952.319.901	0	2.188.248.425
Амортизација	0	6.262.776	99.765.582	0	106.028.358
Намалување	0		-17.050.509	0	-17.050.509
Салдо на 31 Декември 2017 (претходна година)	0	242.191.300	2.035.034.974	0	2.277.226.274
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2017 (претходна година)	26.010.700	114.271.808	286.878.741	378.274.271	805.435.520
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2017 (претходна година)	24.110.350	103.294.077	266.350.759	108.121.348	501.876.534

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

2018	Недовршени земјоделски производи	Основно стадо	Обртно стадо	Повеќегодишни насади	Средства во подготовка	ВКУПНО
Состојба на 1 Јануари 2018 (тековна година)						
Зголемување како резултат на набавки						
Намалување како резултат на продажби						
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						
Промена на вредноста на биолошките средства						
Трошоци на амортизација на биолошките средства						
Состојба на 31 Декември 2018 (тековна година)						
<i>Нетековни средства</i>						
<i>Тековни средства</i>						
Вкупно биолошки средства						
2017						
Состојба на 1 Јануари 2017 (претходна година)						
Зголемување како резултат на набавки						
Намалување како резултат на продажби						
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						
Промена на вредноста на биолошките средства						
Трошоци на амортизација на биолошките средства						
Состојба на 31 Декември 2017 (претходна година)						
<i>Нетековни средства</i>						
<i>Тековни средства</i>						
Вкупно биолошки средства						

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Вложувања во конвертибилни обврзници		
Вкупно:		
Број на конвертибилни обврзници:		
Права кои ги носат конвертибилните обврзници:		

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	209.754.069	195.046.959
Побарувања од купувачи во странство	209.991.149	19.984.362
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	33.684.261	30.578.510
Вредносно усогласување на побарувања	-18.625.490	-18.093.800
Вкупно:	434.803.989	227.516.031

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	74.070.957	31.490.164
Парични средства во денарска благајна	476.915	304.878
Девизна сметка	1.192.223	1.419.345
Девизна благајна	0	0
Вкупно:	75.740.095	33.214.387

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции		Во сопственост на		Состојба				
		2018 (тековна година)	01.1.2018	%	зголем.	намал.	31.12.2018	%
Обични акции	Физички лица		32.414	81,201	84		32.498	81,412
	Правни лица		7.487	18,756		84	7.403	18,546
	Откупени сопствени акции		17	0,043			17	0,043
Приоритетни акции	ФПИО		0	0,000		0	0	0,000
		Вкупно	39.918	100,000	84	84	39.918	100,000
Родови на акции		Во сопственост на		Состојба				
		2017 (претходна година)	01.1.2017	%	зголем.	намал.	31.12.2017	%
Обични акции	Физички лица		33.094	82,905		680	32.414	81,201
	Правни лица		6.807	17,052	680		7.487	18,756
	Откупени сопствени акции		17	0,043			17	0,043
Приоритетни акции	ФПИО		0	0,000		0	0	0,000
		Вкупно	39.918	100,000	680	680	39.918	100,000

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:		Тековна година	Претходна година
Вид на обврска	Вид на обезбедување:		
Обврски спрема поврзани друштва			
Обврски кон добавувачи			
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити			
Обврски по основ на кредити			
Обврски по основ на заеми			
Останати долгорочни обврски:			
Вкупно			

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	115.609.505	101.579.324
Добавувачи во странство	6.110.175	116.558.898
Добавувачи за нефактурирани стоки	0	0
Вкупно:	<u>121.719.680</u>	<u>218.138.222</u>

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0	0
Краткорочни кредити во земјата	0	0
Краткорочни кредити во странство	0	0
Вкупно:	<u>0</u>	<u>0</u>

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	1.810.874.284	1.739.091.961
Приходи од продажба во странство	24.033.799	23.953.562
Вкупно:	<u>1.834.908.083</u>	<u>1.763.045.523</u>

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	232.703	254.776
Приходи од наплатени отпишани побарувања	0	0
Приходи од државни поддршки	0	0
Вкупно:	<u>232.703</u>	<u>254.776</u>

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	70.123.345	51.036.466
Трошоци за саеми	934.551	1.852.337
Наемнина	17.012.101	14.418.800
Дневници за службени патувања и патни трошоци	5.577.368	4.835.044
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	14.391.107	16.405.061
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	160.139.256	162.073.790
Премии за осигурување	1.827.677	1.871.048
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	1.617.790	2.018.132
Трошоци за ревизија	206.360	215.600
Трошоци за останати интелектуални услуги	1.803.617	2.111.543
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	2.219.530	6.265.997
Загуби од отуѓување на нетековни средства	0	0
Останати расходи	28.553.529	29.645.199
Вкупно останати оперативни расходи	<u>304.406.231</u>	<u>292.749.017</u>

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи	0	0
Обврски по основ на купопродажни односи	0	0
Приходи од продажба на готови производи	0	0
Приходи од продажба на стоки	<u>0</u>	<u>0</u>

ЕМБС: 04071344

Целосно име: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2018

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	- - АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	849.061.776,00			902.966.980,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	805.891.615,00			901.813.560,00
10	- - Недвижности (011+012)	172.216.539,00			140.282.508,00
11	- - Земјиште	26.010.700,00			26.010.700,00
12	- - Градежни објекти	146.205.839,00			114.271.808,00
13	- - Постројки и опрема	510.477.109,00			286.878.735,00
14	- - Транспортни средства	21.231.437,00			19.460.668,00
15	- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	85.363.448,00			75.313.543,00
17	- - Аванси за набавка на материјални средства	3.067.458,00			1.125.856,00
18	- - Материјални средства во подготовка	13.020.175,00			378.274.271,00
19	- - Останати материјални средства	515.449,00			477.979,00
21	- - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	43.170.161,00			1.153.420,00
23	- - Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	652.000,00			652.000,00
25	- - Побарувања по дадени долгорочни заеми				250.710,00
26	- - Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	42.006.570,00			
28	- - Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	42.006.570,00			
30	- - Останати долгорочни финансиски средства	511.591,00			250.710,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.314.943.656,00			1.368.297.874,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	276.767.993,00			266.822.212,00
38	- - Залихи на сировини и материјали	130.673.267,00			111.790.138,00
39	- - Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	57.348.263,00			63.742.665,00
40	- - Залихи на недовршени производи и полупроизводи	22.396.709,00			20.402.100,00
41	- - Залихи на готови производи	43.564.353,00			38.735.397,00
42	- - Залихи на трговски стоки	22.785.401,00			32.151.912,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	267.007.138,00			275.473.946,00
47	- - Побарувања од купувачи	245.964.084,00			220.922.223,00
48	- - Побарувања за дадени аванси на добавувачи	19.606.008,00			6.593.809,00
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	1.416.854,00			47.944.271,00
50	- - Побарувања од вработените	20.192,00			13.643,00
52	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	695.428.430,00			792.744.657,00
57	- - Побарувања по дадени заеми	130.000,00			
58	- - Останати краткорочни финансиски средства	695.298.430,00			792.744.657,00
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	75.740.095,00			33.257.059,00
60	- - Парични средства	75.740.095,00			33.257.059,00

62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	12.687.203,00	5.479.836,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	2.176.692.635,00	2.276.744.690,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	28.289.965,00	27.358.962,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	1.983.067.910,00	1.998.233.127,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	305.262.427,00	305.262.427,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	2.994.735,00	2.994.735,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	61.141.399,00	61.141.399,00
72	-- Законски резерви	61.141.399,00	61.141.399,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	1.505.819.783,00	1.450.240.668,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	107.849.566,00	178.593.898,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	189.099.973,00	271.664.903,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	189.099.973,00	271.664.903,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	121.719.688,00	218.138.222,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	5.987,00	5.001,00
100	-- Обврски кон вработените	258.574,00	695.698,00
101	-- Тековни даночни обврски	50.830.092,00	38.299.464,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	16.250.054,00	14.490.940,00
108	-- Останати краткорочни обврски	35.578,00	35.578,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	4.524.752,00	6.846.660,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	2.176.692.635,00	2.276.744.690,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	28.289.965,00	27.358.962,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	1.896.659.127,00			1.827.531.528,00
202	-- Приходи од продажба	1.842.505.495,00			1.773.106.291,00
203	-- Останати приходи	47.379.511,00			49.493.141,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	59.137.497,00			36.869.602,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	65.961.062,00			59.137.497,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	6.774.121,00			4.932.096,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	1.808.993.383,00			1.690.897.020,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	752.333.325,00			735.947.977,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	358.197.245,00			320.509.144,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	839.597,00			3.093.872,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	289.395.096,00			268.639.892,00
212	-- Останати трошоци од работењето	51.802.174,00			61.844.270,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	155.744.980,00			145.608.261,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	92.388.312,00			87.670.387,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	7.772.150,00			7.259.455,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	37.046.866,00			35.256.886,00
217	-- Останати трошоци за вработените	18.537.652,00			15.421.533,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	191.009.272,00			148.987.607,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	575.416,00			
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	1.644.114,00			6.265.997,00

222	-- Останати расходи од работењето	7.452.164,00	
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	26.529.152,00	32.315.344,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	649.700,00	
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	21.878.813,00	29.927.185,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	4.000.639,00	2.388.159,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	3.607.112,00	2.929.110,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	238,00	14.152,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	3.606.874,00	2.914.958,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	117.411.349,00	188.288.637,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	117.411.349,00	188.288.637,00
252	-- Данок на добивка	9.561.783,00	9.694.739,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250- 252+253-254)	107.849.566,00	178.593.898,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	250,00	255,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	107.849.566,00	178.593.898,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	107.849.566,00	178.593.898,00
264	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	2.703,00	4.474,00
265	-- Вкупна основна заработувачка по акција	2.703,00	4.474,00
269	-- Добивка за годината	107.849.566,00	178.593.898,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	107.849.566,00	178.593.898,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	107.849.566,00	178.593.898,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	-- Земјишта	26.010.700,00			26.010.700,00
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	392.952.124,00			356.463.108,00
633	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	246.746.285,00			242.199.300,00
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	146.205.839,00			114.271.808,00
643	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	24.850.798,00			23.487.248,00
645	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	21.782.066,00			19.763.222,00
646	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	3.068.732,00			3.724.026,00
663	-- Краткорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата (< или = АОП 052 од БС)	130.000,00			
678	-- Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)	56.748.285,00			57.383.231,00
679	-- Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни	248.514.142,00			247.879.196,00

	организации регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БУ)		
690	-- Приходи од продажба на стоки(< или = АОП 202 од БУ)	457.425.456,00	407.141.972,00
691	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	11.525.466,00	8.924.773,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	1.809.874.284,00	1.739.091.961,00
693	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	24.033.799,00	23.953.562,00
694	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	15.596.013,00	17.055.526,00
696	-- Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од БУ)	232.703,00	254.776,00
699	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	15.061.025,00	8.510.121,00
702	-- Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	8.364.709,00	9.805.992,00
703	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	201.156,00	925.032,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	416.237,00	
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	2.508.525,00	11.603.215,00
715	-- Приходи од дивиденди	649.700,00	
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	608.057.311,00	735.947.977,00
718	-- Огрев, гориво и мазива(< или = АОП 208 од БУ)	34.329.722,00	57.581.128,00
719	-- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	6.989.464,00	7.332.745,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	694.268,00	1.072.737,00
721	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	52.399.514,00	46.115.476,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки	1.749.633,00	1.853.155,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	513.950,00	682.878,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	324.074,00	454.403,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	24.077.827,00	19.920.328,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	8.615.707,00	29.072.174,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	15.396.494,00	10.562.924,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	54.250.476,00	47.500.291,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	67.780.654,00	51.036.466,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.342.691,00	2.290.835,00
735	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	17.012.101,00	14.480.800,00
738	-- Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	1.118.168,00	
741	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	332.672,00	272.160,00
742	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)		73.336,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	2.722.428,00	2.766.639,00

745	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)		2.504.344,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	5.577.368,00	4.835.044,00
748	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	2.362.686,00	2.029.236,00
749	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	8.238.185,00	8.047.647,00
753	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	6.989.464,00	7.332.745,00
756	-- Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	6.484.774,00	4.538.580,00
757	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	14.391.107,00	
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	5.208.790,00	2.397.626,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	9.656.863,00	13.508.236,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	1.827.677,00	1.871.048,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.617.790,00	2.018.132,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	416.157,00	421.595,00
763	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)		39.739,00
764	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	115.627,00	106.380,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	17.915.962,00	61.844.270,00
766	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	132.233,00	
769	-- Исплатени дивиденди	110.333.128,00	15.326.993,00
770	-- Реинвестирана добивка	55.579.115,00	139.117.311,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	250,00	255,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2084	- 11.05 - Производство на пиво	1.923.188.279,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

АЖУРИРАЈ ПОТПИШИ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија

Финансиски извештаи

Друштво:	ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп
ЕМБС:	4071344
Консолидиран	не
Ревидиран	не
Период:	01.01 - 31.12
Година:	2018

Содржина:

[БС: Биланс на состојба](#)

[БУ: Биланс на успех](#)

[ПТ: Извештај за паричните текови](#)

[ПК: Извештај за промени во капиталот](#)

Друштво: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп
Период на известување: 01.01 - 31.12
Година: 2018
Извештајот е консолидиран: не

Биланс на состојба
(Извештај за финансиската состојба)

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
СРЕДСТВА			
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	902.967	849.063	94
Нематеријални средства	0	0	0
Материјални средства	901.814	805.892	89
Недвижности	140.283	172.217	123
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	761.053	633.160	83
Биолошки средства			0
Останати материјални средства	478	515	108
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	1.153	43.171	3.744
Вложувања во подружници			0
Вложувања во придружени претпријатија	652	652	100
Побарувања по дадени долгорочни заеми	501		0
Вложувања во хартии од вредност		42.007	0
Останати долгорочни финансиски средства		512	0
Долгорочни побарувања			0
Одложено даночно средство			0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	1.373.778	1.327.630	97
Залихи	266.822	276.768	104
Побарувања од купувачите	220.922	245.964	111
Останати побарувања	847.297	716.471	85
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	33.257	75.740	228
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	5.480	12.687	232
ВКУПНО СРЕДСТВА	2.276.745	2.176.693	96
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	27.359	28.290	103
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	1.998.233	1.983.068	99
Основна главнина и ревалоризациони резерви	308.257	308.257	100
Резерви	61.141	61.141	100
Акумулирана добивка (загуба)	1.628.835	1.613.670	99
Малцински удел			0
ОБВРСКИ	278.512	193.625	70
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	278.512	193.625	70
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	233.366	138.270	59
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност			0
Краткорочни резервирања			0
Обврски кон државата	38.299	50.830	133
Останати краткорочни обврски			0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	6.847	4.525	66
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења			0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	0	0	0
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност			0
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски			0
Останати долгорочни резервирања			0
Одложени даночни обврски			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	2.276.745	2.176.693	96
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	27.359	28.290	103

Друштво: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп
Период на известување: 01.01 - 31.12
Година: 2018
Извештајот е консолидиран: не

Биланс на успех

(Извештај за сеопфатна добивка)

Податоците се во 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулятивно од почетокот на годината	кумулятивно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	1.827.532	1.896.659	104
2	Приходи од продажба	1.773.107	1.842.505	104
2a	Приходи од продажба на домашен пазар	1.749.153	1.818.471	104
2б	Приходи од продажба на странски пазар	23.954	24.034	100
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	XXXXXX	XXXXXX	xxxxx
4	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	36.869	59.137	160
5	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	59.137	65.961	112
6	Капитализирано сопствено производство и услуги	4.932	6.774	137
7	Останати оперативни приходи	49.493	47.380	96
8	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	1.690.897	1.808.993	107
9	Набавна вредност на трговски стоки	320.509	358.197	112
10	Трошоци за сировини и други материјали	735.948	752.333	102
11	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	3.094	840	27
12	Услуги со карактер на материјални трошоци	106.566	129.256	121
13	Останати трошоци од работењето	245.605	232.699	95
14	Трошоци за вработените	130.187	137.207	105
15	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	148.988	191.009	128
16	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства			0
17	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства			0
18	Резервирања за трошоци и ризици			0
19	Останати расходи од работењето		7.452	0
20	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	158.903	94.490	59
21	Финансиски приходи	32.315	26.529	82
21a	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	32.315	26.529	82
21б	Останати приходи од финансирање			0
21в	Удел во добивката на придружените друштва			0
22	Финансиски расходи	2.929	3.607	123
22a	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	2.929	3.607	123
22б	Останати расходи од финансирање			0
22в	Удел во загубата на придружените друштва			0
23	Добивка/ загуба од редовно работење	188.289	117.412	62
24	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување			0
25	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	188.289	117.412	62
26	Данок од добивка	9.695	9.562	99
27	Нето добивка/загуба по оданочување	178.594	107.850	60
28	Малцински интерес			0
29	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	178.594	107.850	60
30	Нето останата сеопфатна добивка/загуба			0
31	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	178.594	107.850	60

Друштво: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп
Период на известување: 01.01 - 31.12
Година: 2018

Извештајот е консолидиран: не

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
А) Парични текови од оперативни активности	-58.043	57.821	0
Нето добивка/загуба после оданочување	178.594	107.850	60
Прилагодување за:			
Амортизација	148.988	191.009	128
Оштетување на средства и резервирања			0
Зголемување/намалување на залихи	11.658	-9.946	-85
Зголемување/намалување на купувачите	-17.267	-25.042	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	2.725	-13.012	-478
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања			0
Зголемување/намалување на АВР	698	-7.207	-1.033
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	73.065	-96.418	-132
Зголемување/намалување обврски за примени аванси			0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски			0
Зголемување/намалување на ПБР	4.298	-2.322	-54
Расходи/приходи од камати	29.927	21.879	73
Исплатени/наплатени дивиденди	-15.155	650	0
Расходи за платен данок	-2.300	-9.562	0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства			0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања			0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности			0
Б) Парични текови од инвестициони активности	-49.732	-136.535	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-57.434	-201.403	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	8.510	10.790	127
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања			0
Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања		-42.007	0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)	-28.039	-130	0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)	27.231		0
Приливи/ одливи од камати			0
Приливи/ одливи од дивиденди			0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности		96.215	0
В) Парични текови од финансиски активности	0	121.197	0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност	0		0
Парични исплати за враќање на заеми			0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми			0
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда		121.197	0
Откуп / продажба на сопствени акции			0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг			0
Зголемување/намалување на паричните средства	-107.775	42.483	0
Парични средства на почеток на годината	141.032	33.257	24
Г) Парични средства на крајот на годината	33.257	75.740	228

Друштво: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп
Период на известување: 01.01 - 31.12
Година: 2018
Извештајот е консолидиран: не

Извештај за промените во капиталот

Податоците се во 000 денари

Промени	Капитал на акционерите				Малцински интерес	Вкупно капитал
	Акционерски капитал	Премии на издадени акции	Резерви	Акумулирана добивка (загуба)		
Состојба на 1 Јануари претходната година 2017	305.262		64.136	1.467.338		1.836.736
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				178.594		178.594
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-17.098		-17.098
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност						0
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 31 Декември претходната година 2017	305.262	0	64.136	1.628.834	0	1.998.232
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				107.850		107.850
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-123.015		-123.015
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност						0
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 31 Декември во тековната година 2018	305.262	0	64.136	1.613.669	0	1.983.067



ДО
МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД -
СКОПЈЕ

Комерцијална банка АД Скопје 300020000015846
Стопанска банка АД Скопје 200000780349181
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје 250029000390908
ЕДБ: МК4021991109104
Поштенски фах 268
ул. „Цане Кузманоски“ бр. 1
7500 Прилеп, Р. Македонија

Прилеп, 14.03.2019г.

ПРЕДМЕТ: Образложение кон постигнатите резултати од работењето во 2018 год. искажани во Финансиските извештаи за 2018 год.

Прилепска Пиварница АД – Прилеп, согласно обврската од гл.VI од Правилата за котација, преку СЕИ-НЕТ, ги објави Финансиските извештаи (Биланс на состојба, Биланс на успех, Извештај за паричните текови и Извештај за промените во капиталот) за 2018 год. Во финансиските извештаи веродостојно се искажани деловните промени во работењето на друштвото и постигнатите резултати од работењето за што го објавуваме следното:

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

кон постигнатите резултати за период 01.01. до 31.12.2018 год.

Прилепска Пиварница АД – Прилеп во работењето за период 01.01. до 31.12.2018 год. оствари позитивен финансиски резултат искажан во неревидиран Биланс на успех.

а) Сметководствени политики и методи на вреднување

Во 2018 год. во Прилепска Пиварница АД Прилеп во целост се спроведувани сметководствените политики и методите на вреднување кои се применувани и во 2017 год. при што не се евидентирани промени во сметководствените политики и проценки, ниту во методите на вреднување на позициите во финансиските извештаи.

б) Остварени вкупни приходи

Во 2018 год. остварен е вкупен приход во износ од 1.923.188.279 ден. кој во споредба со остварениот вкупен приход во 2017 год. бележи пораст од 3,41%. Во структурата на приходите најголемо учество има приходот од продажба на производи и стоки од 95,8%, а останатите приходи кои учествуваат со 4,2% се остварени по основ на приходи од употреба на сопствени производи, останати деловни приходи и финансиски приходи.

в) Остварени вкупни расходи

Остварените вкупни расходи во 2018 год. изнесуваат 1.805.776.930 ден. и во споредба со остварените вкупни расходи во 2017 год. бележат пораст од 8,03%. Во порастот на расходите поодделно најмногу учествува амортизацијата со зголемување од 28,20% (се должи на ставањето во употреба и пресметување на амортизација во 2018 год. на значителна по вредност нова инвестиција во градежни објекти и постројки/опрема за производство на производи), расходот за потрошена енергија и материјали за енергија со зголемување од 20,11% и расходот по основ на отпис на нова амбалажа со пораст од 13,92%

г) Исплатени дивиденди

Во 2018 год., врз основа на одлуките на Акционерското собрание на друштвото, добивката по оданочување остварена по Годишната сметка за 2017 год. е распредела и на дел за дивиденди на акционерите во износ од 123.014.783 ден. од кои до крајот на 2018 год. се исплатени бруто дивиденди во вкупен износ од 121.197.659 ден. што изнесува 98,5% од наведената распределена дивиденда за исплата на акционерите.

д) Инвестиции (вложувања во недвижности, постројки,опрема)

Во текот на 2018 год., како и во повеќе изминати години, Прилепска Пиварница АД Прилеп го продолжи позитивниот инвестициски циклус со значителни вложувања во недвижности, постројки и опрема и ставање во употреба со вкупна набавна вредност од 459.575.374 ден.

ѓ) Обврски – кредитна задолженост

Прилепска Пиварница АД Прилеп во текот на 2018 год., како и во изминатите години, финансирањето на редовните и инвестициските активности ги покрива од сопствени извори (од тековни парични средства и од претходно заштедени парични средства) поради што во финансиските извештаи не е искажана никаква кредитна задолженост.

е) Планови – исполнувања/очекувања

Прилепска Пиварница АД Прилеп планот за работење и постигнувањето на финансиските резултати за 2018 год. ги оствари на задоволително ниво, што е видно од објавените финансиски извештаи, а при тоа го задржа бројот на вработени во друштвото на постоечкото ниво.

За 2019 год. донесен е план за работење во реални и остварливи рамки и поставени се цели за остварување на позитивни финансиски резултати во корелација и со работењето и со условите за работење на ниво како во 2017 год. и 2018 год.

Прилеп,
14.03.2019 год.

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП
Финансиски сектор



ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

* Појолнува Управа за јавни приходи

Посебен даночен статус ☐ Заштитни друштва ☐ ТИРЗ ☐ Казнено поправни домови

Единствен даночен број

Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт

Телефон

е-пошта

Датум и број на прием

Даночен период
од до

Рок за поднесување

Исправка на ДБ

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

* без данок

		АОП
I. Финансиски резултат во Биланс на успех	01	117411349
II. Непризнаени расходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 29)	02	34435293
1. Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста	03	0
2. Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	04	13241
3. Исплатени надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД	05	5450073
4. Трошоци за сместување и превоз за невработени лица кои не се документирани согласно член 9 став (1) точка 3-а) од ЗДД	06	0
5. Трошоци за организирана исхрана и превоз исплатени над износите утврдени со закон	07	0
6. Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	08	14188979
7. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	09	0
8. Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	10	0
9. Скриени исплати на добивки	11	0
10. Трошоци за репрезентација	12	8691177
11. Вкупни трошоци за донации од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, освен износот на донациите за кои се користи даночно ослободување, до 5% од вкупниот приход остварен во годината	13	0
12. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината	14	0
13. Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	15	0
14. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување, и на вработени	16	0
15. Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на обврзник	17	146769
16. Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	18	132233
17. Исплати на стипендии	19	0
18. Трошоци на кало, растур, крш и расипување	20	0
19. Траен отпис на ненаплатени побарувања	21	0
20. Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	22	2219531
21. Износ на ненаплатени побарувања од заем	23	130000
22. Разлика помеѓу трансферна и пазарна цена остварена меѓу поврзани лица	24	0
23. Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	25	0
24. Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција	26	0
25. Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 25% учество во капиталот	27	0
26. Трошоци за донации во спортот согласно член 30-а и 30-б од ЗДД.	28	0
27. Други усогласувања на расходи	29	3463290

III. Даночна основа (I+II)	30		151846642
IV. Намалување на даночна основа (АОП 32+АОП 33 + АОП 34+АОП 35+АОП 36)	31		56228815
28. Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	32		0
29. Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	33		0
30. Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	34		649700
31. Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години	35		0
32. Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	36		55579115
V. Даночна основа по намалување (III- IV)	37		95617827
VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)	38		9561783
VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП40+АОП 41+АОП42+АОП43)	39		0
33. Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	40		0
34. Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	41		0
35. Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Р.М. но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	42		0
36. Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена во согласност со членовите 30-а и 30-б од ЗДД	43		0
VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII)	44		9561783
37. Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	45		10414112
38. Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	46		0
39. Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 44-АОП 45-АОП46)	47		-852329
IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
40. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	48		55579115
41. Загуби од претходни години за кои правото на покритие во рок од три години не е изминато	49		0
42. Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	50		0
43. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	51		0
44. Остварен вкупен приход во годината	52		1923188279
45. Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	53		500000
46. Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	54		0
47. Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	55		1245500
48. Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	56		0
49. Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по еден од основите на член 30-а, односно 30-б од ЗДД	57		0
50. Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (1) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 40%	58		0
51. Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (2) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 50%	59		0
52. Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (3) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 40%	60		0
53. Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (4) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 40%	61		0
54. Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (5) од ЗДД за која е утврден процент на намалување на данокот до 35%	62		0
55. Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (7) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 5%	63		0
56. Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-б став (1) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 10%	64		0
57. Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-б став (2) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 5%	65		0

ПРИЛОЗИ



Потврда од Агенција за млади и спорт (доколку имате искажано податок под ред. бр.36)

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 2 точка 2 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на друштвото, одржано на 29.05.2019 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА ОСТВАРЕНА ПО ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2018 ГОДИНА

I

Нето добивката остварена по Годишната сметка за 2018 година во износ од **107.849.566,00** денари во целост се распоредува за инвестиции (реинвестирана добивка).

II

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 2 точка 3 и член 384 став 5 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на акционери на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, одржано на 29.05.2019 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО НА
ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА А.Д.
ПРИЛЕП ВО 2018 ГОДИНА**

I

СЕ ОДОБРУВА, работата на членовите на Управниот одбор на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, во 2018 година

- Кирил Самарџиоски – Претседател на Управен одбор
- Сашко Самарџиоски – член, Генерален директор
- Панде Самарџиоска – член, Заменик на Генерален директор
- Благоја Спиркоски - член
- Здравко Јорданоски – член
- Сашко Блажевски - член
- Димитар Тодороски - член

II

Одобрувањето на работата на членовите на Управниот одбор на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп во 2018 година се изврши со поединечно гласање за секој член, и врз основа на расправата по усвоената Годишна сметка за работењето за 2018 година, Извештаите кон годишната сметка и Годишниот извештај за работата на друштвото во 2018 година.

III

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 2 точка 3 и 384 став 5 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на друштвото, одржано на 29.05.2019 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО НА
ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА А.Д.
ПРИЛЕП ВО 2018 ГОДИНА**

I

СЕ ОДОБРУВА, работата на членовите на Надзорниот одбор на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, во 2018 година

- Александар Чатлески – Претседател на Надзорен одбор
- Методија Самарџиоски - член
- Александар Димитријески - член

II

Одобрувањето на работата на членовите на Надзорниот одбор на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп во 2018 година се врши врз основа на усвоената Годишна сметка за работењето за 2018 година, Извештаите кон годишната сметка и Годишниот извештај за работата на друштвото во 2018 година.

III

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 344, 345, 378, 383 од Законот за трговските друштва, како и Статутот на Прилепска пиварница АД Прилеп, Собранието на акционери на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 29.05.2019 година, донесе:

О Д Л У К А

за констатирање на престанок на мандат и избор на членови на надзорен одбор во Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

I

На членовите на Надзорен одбор на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп во состав: **Александар Чатлески**, независен член и Претседател на Надзорен одбор, **Методија Самарџиоски**, член на Надзорен одбор, **Александар Димитријески**, член на Надзорен одбор на ден 17.07.2019 година им престанува мандатот поради истек на времето за коешто се избрани.

II

За членови во Надзорен одбор во Прилепска пиварница А.Д. Прилеп се избираат: **Александар Чатлески**, член на Надзорен одбор, **Методија Самарџиоски**, член на Надзорен одбор, **Александар Димитријески**, член на Надзорен одбор

II

За независен член на Надзорниот одбор на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп се избира Александар Димитријески.

III

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изнесува **6 (шест) години сметано од 18.07.2019 година.**

III

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и истата да биде запишана во Централниот регистар на РМ.

За запишување на Одлуката се овластува лицето Александар Матески, Оперативен менаџер на општ и правен сектор.

Претседавач на Собрание на акционери

**ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР
ВО ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА А.Д. ПРИЛЕП**

АЛЕКСАНДАР ЧАТЛЕСКИ

Роден на 04.09.1973 година, Дипломиран економист – насока економија на претпријатија. Вработен во Прилепска пиварница АД – Прилеп од 05.08.2003 година. Работи на работно место Бренд менаџер. Не бил претходно член на Управен одбор. Не е сопственик на акции ниту има било какви обврски кон друштвото. Избран е за член на Надзорен одбор со одлука на Собрание на акционери на 17.07.2013 година.

АЛЕКСАНДАР ДИМИТРИЈЕСКИ

Роден на 16.08.1980 година. Дипломиран Инженер технолог од прехранбена технологија. Вработен во Прилепска пиварница АД – Прилеп од 03.09.2008 година. Целото работно искуство го стекнал во Прилепска пиварница АД Прилеп а моментално извршува работни задачи на работно место Оперативен менаџер на точилница и организација на работа. Претходно бил член на Управен одбор на Прилепска пиварница АД Прилеп. Избран е за член на Надзорен одбор со одлука на Собрание на акционери на 17.07.2013 година. Не е сопственик на акции од Прилепска пиварница А.Д. Прилеп. Нема никакви обврски кон друштвото. Кандидатот се предлага за независен член на Надзорниот одбор.

МЕТОДИЈА САМАРЦИОСКИ

Роден на 22.09.1969 година. Дипломирал на Технолошко металуршки факултет во Скопје. Вработен во Прилепска пиварница АД – Прилеп од 20.07.2000 година. Работно искуство го стекнал во Прилепска пиварница АД – Прилеп во сектор „Обработка на пиво“. Денес работи на работно место Оперативен менаџер во обработка на пиво. Избран е за член на Надзорен одбор со одлука на Собрание на акционери на 17.07.2013 година. Не е сопственик на акции ниту има било какви обврски кон друштвото.

Врз основа на член 479 став 3 од ЗТД и член 26 од Статутот на друштвото, Собранието на акционери на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, одржано на 29.05.2019 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2019 ГОДИНА

I

СЕ ВРШИ ИЗБОР на ТП Ревизија Витанова Струмица за овластен ревизор на Годишната сметка и на финасиските извештаи за 2019 година на Прилепска пиварница АД – Прилеп.

СЕ ОВЛАСТУВА Генералниот директор да склучи договор со Друштвото за ревизија во кој ќе бидат регулирани правата, обврските и одговорностите помеѓу корисникот и давателот на услугите.

II

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери
